



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 30 април 1965

Скопје

Број 17

Год. XXI

Претплата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број чини 96 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698

179.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА

Се прогласува Законот за републичката управа, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 април 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 28 април 1965 година

У. бр. 136

29 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА

І. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Републичката управа врши управни работи во рамките на правата и должностите на Републиката како и стручни, општествени и други работи од интерес за Републиката и за работата на Собранието на СРМ и Извршниот совет.

Републичката управа, за потребите на самоуправниите организации, чија дејност ја опфаќа целата Република, врши определени стручни работи во врска со остварувањето на правото на самоуправување на тие организации.

Под републичка управа во смисла на овој закон се подразбираат републичките органи на управата надлежни за вршење на работите, правата и должностите на Републиката во областа на управата.

Член 2

Републичките органи на управата непосредно ги извршуваат сојузните и републичките закони, општествените планови и други прописи и општи акти, ја спроведуваат политиката утврдена од Собранието, ја следат состојбата во областа за која се образувани, организираат и вршат определени служби, подготвуваат нацрти на закони и други прописи и вршат други стручни работи за Собранието и Извршниот совет, решаваат во управните работи, вршат управен надзор и други управни дејности во рамките на правата и должностите на Републиката.

За потребите на Собранието и Извршниот совет републичките органи на управата, во рамките на својот делокруг, изработуваат елаборати и други материјали, даваат известувања и податоци за состојбата и развојот во соодветната област и вршат други стручни работи.

Покрај работите од став 1 на овој член, републичките органи на управата, за потребите и по барање од организациите од член 1 став 2 на овој закон, во рамките на својот делокруг, даваат известувања, мислења и податоци во врска со разгледувањето и решавањето на определени прашања во остварувањето на нивните самоуправни права и соработуваат со овие организации во претресувањето и решавањето на прашањата од заеднички интерес.

Член 3

Републичките органи на управата го обезбедуваат спроведувањето на сојузните и републичките прописи и другите општи акти, а особено се грижат за благовременото, правилното и законитото извршување на тие прописи и општи акти од страна на соодветните општински органи на управата со непосредно извршување на тие прописи и општи акти и со преземање на соодветни управни и други мерки; со следење на состојбата во соодветната област на управата и со укажување на појавите што се од значење за спроведувањето политиката на Собранието во таа област; со известување на Собранието и Извршниот совет за извршувањето на тие прописи и општи акти и со предлагање на соодветни мерки; со донесување прописи; со водење управна постапка и донесување решенија во таа постапка; со укажување стручна помош во работата на соодветните органи на управата во општините.

Член 4

Републичките органи на управата вршат управен надзор особено: со следење на законитоста на прописите на општинските органи на управата како и на општите акти на самоуправниите организации, чија дејност ја опфаќа целата Република, кога тие ги донесуваат во извршување на републички прописи; со укажување на прописите што се во спротивност со републички прописи; со вршење инспекциски и други работи на непосреден надзор; со решавање во управната постапка, со преземање мерки за обезбедување и други административни мерки, кога за тоа се овластени.

Член 5

Во остварувањето на своите задачи републичките сргани на управата соработуваат, во работите од заеднички интерес, со соодветните органи на управата во општината; со општествено-политички

организации, работни организации и нивни здруженија и со здруженијата на граѓани; прибавуваат мислење од заинтересираните органи и организации за нацртите на прописи и други општи акти што ги приготвуваат; се грижат со својата работа да обезбедат ефикасно остварување правата и интересите на граѓаните и организациите; даваат иницијатива за остварување соработка со заинтересираните органи и организации во разгледувањето на прашања од заеднички интерес и ја прифаќаат иницијативата од други органи и организации.

Член 6

Републичките органи на управата, во рамките на својот делокруг и овластувањата утврдени со закон, се одговорни за преземање на мерки за непосредно извршување на законите, општествените планови на СР Македонија и другите сојузни и републички прописи и општи акти, како и за спроведување на политиката што ја утврдило Собранието на СРМ; за единствената примена на прописите и другите општи акти; за обезбедувањето и заштитата на законитоста, правата на граѓаните, правата на самоуправувањето и другите права на работните и други организации, за обезбедувањето контрола во извршувањето на сојузните и републичките прописи и другите општи акти.

Член 7

Делокругот на републичките органи на управата се утврдува и се менува со закон.

Делокругот и надлежноста на републичките органи на управата, што ги основа Извршниот совет, се утврдуваат со прописи на Извршниот совет донесени врз основа на закон.

Член 8

Републичките органи на управата работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите.

Член 9

Во вршењето на работите од својата надлежност, републичките органи на управата преземаат управни мерки за кои се овластени, донесуваат управни акти и вршат управни дејствија од својот делокруг.

Старешините на републичките органи на управата донесуваат прописи за извршување на законите и уредбите и други сојузни прописи и прописи на Извршниот совет, кога за тоа се овластени.

Член 10

Републичките органи на управата непосредно ги извршуваат законите и другите сојузни и републички прописи, ако е тоа со закон ставено во нивна надлежност.

Член 11

Меѓусебните односи на републичките органи на управата, како и меѓусебните односи на републичките органи и општинските органи на управата, се засновуваат врз правата и должностите утврдени со закон, како и врз соработката и стручната помош.

Член 12

За остварувањето на определени цели од заеднички интерес, републичките и општинските органи на управата и организациите можат да преземаат

заеднички акции и да користат размена на искуства и други облици на соработка. Оваа соработка републичките органи на управата можат да ја остваруваат и со органите на управата во другите социјалистички републики.

Член 13

Надзор над работата на републичките органи на управата врши Собранието на СРМ и Извршниот совет.

Определени права на надзор над работата на републичките органи на управата може да врши и друг републички орган на управата определен со закон. Кои права на надзор над работата на републичкиот орган на управата може да врши друг републички орган на управата се утврдува со закон.

Член 14

Со работата на републичките органи на управата раководи старешината на органот.

Со работата на одделни републички органи на управата (комитети, совети и комисии) раководи колегијален орган, а одделни права и должности може да врши и претседателот на тој орган.

Старешината на републичкиот орган на управата го организира вршењето на работите во органот со кој раководи, назначува работници за чие назначување е овластен и е највисок дисциплински степен во органот.

Старешината на републичкиот орган на управата го претставува органот со кој раководи.

Старешината на републичкиот орган на управата донесува прописи за кои е овластен.

Старешината на републичкиот орган на управата лично е одговорен за законита работа на органот со кој раководи и за извршувањето на задачите и работите од надлежноста на органот.

Член 15

Старешините и другите функционери на републичките органи на управата кои, според одредбите на овој закон, ги именува Собранието не можат на таа функција повторно да се именуваат за следниот период од 4 години.

По исклучок одделни старешини и други функционери наведени во став први на овој член, можат да бидат именувани да вршат таква функција најмногу уште за следните четири години еднапосредно, ако за тоа има оправдани причини. За оправданоста на тие причини претходно одлучува Републичкиот собор по предлог од претседателот на Извршниот совет.

Периодот од четири години започнува да тече од денот на донесувањето на актот за именување.

Член 16

Функционерите на републичките органи на управата, што според одредбите на овој закон ги именува Извршниот совет, можат да бидат повторно именувани на истата функција по истекот на периодот од четири години од вршењето на таа функција.

Периодот од четири години од став први на овој член започнува да тече од денот на донесувањето на актот за именување.

Член 17

При именувањето на старешините и другите функционери во републичките органи на управата ќе се води сметка за националниот состав на кадрите.

Член 18

Старешините на републичките органи на управата, што ги именува Собранието на СРМ, даваат свечена изјава пред претседателот на Собранието а старешините на републичките органи на управата што ги именува Извршниот совет — пред претседателот на Советот.

Свечената изјава гласи:

„Изјавувам дека должноста што ми е доверена совесно и предано ќе ја вршам, дека ќе се придржувам кон Уставот и законите и дека ќе ги вложувам сите свои сили за остварувањето целите на социјалистичкото општество и интересите на народот и граѓаните на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 19

Работите од надлежноста на републичките органи на управата ги вршат работните луѓе во тие органи.

Работните луѓе што работат во републичките органи на управата работите што им се определени се должни да ги вршат во согласност со прописите и во рамките на овластувањата што им се дадени и упатствата од старешината и се одговорни за благовременото, законитото и правилното вршење на тие работи.

Член 20

Во републичките органи на управата работните луѓе имаат право на самоуправување утврдени со посебен закон.

Член 21

Републичките органи на управата самостојно ја утврдуваат својата внатрешна организација, категоризацијата на работите и систематизацијата на работните места. Внатрешната организација ја утврдуваат републичките органи на управата според природата и делокругот на работите и општите начела за внатрешната организација на републичките органи на управата, што ги пропишува Извршниот совет.

Член 22

Средствата потребни за работа на републичките органи на управата се определуваат врз основа на посебен закон.

Член 23

Одредбите од член 2—22 на овој закон сходно се применуваат и на републичките органи и организации што вршат работи од општ интерес за републиката.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА**1. Републички органи на управата****Член 24**

Републичките органи на управата се самостојни органи на управата или органи на управата во состав на определени самостојни органи на управата.

Самостојните републички органи на управата се основаат за една или повеќе гранки на републич-

ката управа или за одделни области на управата, кои спаѓаат во областа на правата и должностите на Републиката.

Органите на управата, во составот на определени самостојни републички органи на управата, се основаат за вршење на определени управни, стручни и други работи од делокругот на органите на управата во чиј состав се наоѓаат, а кои бараат определен обем на самостојност во нивното извршување.

Член 25

Самостојни републички органи на управата се: републичките секретаријати, комитетите и советите. Како самостојни републички органи на управата можат да постојат и заводи, управи, дирекции и комисии.

Како републички органи на управата во составот на републичките секретаријати, комитетите и советите можат да постојат и заводи, управи, дирекции, инспекторати и комисии.

Член 26

Самостојните републички органи на управата се основаат и се укинуваат со закон.

Органите на управата во состав се основаат, укинуваат и нивната надлежност се утврдува и менува со уредба.

а) Републички секретаријати**Член 27**

Секретаријатите се образуваат за оние гранки на управата, во кои управните работи од надлежност на Републиката се од поголем обем.

Член 28

Со работата на републички секретаријат раководи републички секретар.

Во републички секретаријат може да се именува заменик на републичкиот секретар. Заменикот на републичкиот секретар го заменува републичкиот секретар во случај на негова отсутност или спреченост со сите овластувања на републички секретар и го застапува републичкиот секретар во работите на републичкиот секретаријат што ќе му ги определи републичкиот секретар.

Републичкиот секретар и заменикот на републичкиот секретар ги именува и ги разрешува од должност Републичкиот собор на Собранието, по предлог од претседателот на Извршниот совет што го поднесува тој од името на Советот.

Ако во републички секретаријат не е именуван заменик на републичкиот секретар, републичкиот секретар, во случај на негова привремена отсутност или спреченост, го заменува, со сите негови овластувања, друг републички секретар што ќе го определи Извршниот совет.

Член 29

Во одделни републички секретаријати можат да постојат и потсекретари. Потсекретарите му помагаат на републичкиот секретар во раководењето со работите на републичкиот секретаријат, што ќе им ги определи тој, ја усогласуваат работата во одделни сектори на работа во републичкиот секретаријат, го заменуваат секретарот во случај на негова отсутност или спреченост во работите од внатрешните односи

во републичкиот секретаријат, ако во републичкиот секретаријат не постои заменик на републички секретар и за својата работа му одговара на републичкиот секретар.

Во републички секретаријат можат да се именуваат еден или повеќе помошници на републичкиот секретар. Помошникот раководи со секторот на работата што ќе му го определи републичкиот секретар и за својата работа му одговара на секретарот.

Потсекретарите и помошниците секретари ги именува и ги разрешува од должност Извршниот совет по предлог од републичкиот секретар.

Член 30

Во републичките секретаријати можат да се назначат советници на републичкиот секретар.

Советниците самостојно и непосредно ги вршат задачите и работите од делокругот на републичкиот секретаријат што ќе им ги довери републичкиот секретар и нему му одговараат за својата работа.

Советниците на републичките секретари ги именува и разрешува од должност Извршниот совет по предлог од републичкиот секретар.

б) Републички комитети, совети и комисии

Член 31

Републички комитети се формираат за вршење на работи на републичката управа што се од заеднички интерес за два или повеќе републички органи на управата, за обезбедување соработка помеѓу овие органи и заедничко решавање по тие работи, како и за вршење одделни стручни управни и други работи во определена гранка на управата.

Член 32

Републички совети се формираат за вршење на работи од определена област на општествената дејност во рамките на правата и должностите на Републиката, а особено кога е потребно да се оствари координација на работата на определени работни и други организации и заинтересираните републички органи.

Советите можат да се овластат да одлучуваат по определени прашања, а може да им се довери и вршење на определени управни работи од надлежноста на Републиката.

Член 33

Комисии се формираат за вршење определени работи на републичката управа, кои се од интерес за два или повеќе републички органи на управата или кои, според својата природа, треба да се решаваат заеднички од тие органи.

Член 34

Комитетите, советите и комисиите се колегијални органи и се состојат од претседател и определен број членови.

Комитетите, советите и комисиите можат да имаат потпретседатели.

Претседателите и потпретседателите на комитетите, советите и комисиите и нивните членови ги именува и разрешува од должност Собранието на СРМ, по предлог од претседателот на Извршниот совет што тој го поднесува од името на советот, ако со закон не е поинаку определено.

Член 35

Комитетите, советите и комисиите решаваат на седници.

Член 36

Претседателот на комитети, совети и комисија ги приготвува и ги свикува седниците и на нив претседава.

Претседателот на комитет, совет и комисија со закон може да се овласти да врши и определени права и должности од надлежноста на комитетот, советот и комисијата.

Во случај на привремена отсутност или спреченост на претседателот на комитет, совет или комисија со сите негови овластувања го заменува претседателот односно член што ќе го определи Извршниот совет.

Претседателот ги потпишува актите што ги донесува комитетот, советот и комисијата и се грижи за нивното извршување.

Член 37

Комитетите, советите и комисиите полноважно решаваат и своите заклучоци ги донесуваат со мнозинството гласови на членовите на комитетот, советот и комисијата.

Член 38

Во комитетите, советите и комисиите можат да се именуваат помошници и советници на претседателот.

Одредбите на овој закон за назначување и разрешување од должност и за овластувањата и должностите на помошниците и советниците на републичките секретари во републичките секретаријати, сходно важат и за помошниците и советниците во комитетите, советите и комисиите.

Член 39

Стручните и административните работи на комисија ги врши самостојниот републички орган на управата, во чиј општ делокруг спаѓаат работите од надлежноста на комисијата.

Комисијата може да има и сопствена стручна и административна служба, ако е тоа потребно заради поуспешно вршење на работите од надлежноста на комисијата. За постоењето на сопствена стручна и административна служба на комисијата се одлучува со актот за основање на комисијата.

в) Самостојни републички заводи, управи и дирекции

Член 40

Заводи се формираат за проучување и обработка на стручни прашања од определена област на републичката управа и за приготвување на материјали за потребите на републичките органи како и за вршење определени управни и други работи од таа област.

Заводите можат да проучуваат прашања и да приготвуваат материјали и за потребите на работните и други организации од областа на републичката управа за која се формирани.

Член 41

Управи се формираат за вршење на определени управни работи, што бараат посебно организирана служба и самостојност во работата.

Член 42

Дирекции се формираат за вршење на определени управни работи од делокругот на други самостојни републички органи на управата и со нив порзани стопански работи, кога вршењето на тие работи бара посебна организирана служба и самостојност во работата.

Член 43

Со работата на завод раководи директор.

Во завод може да се назначи заменик на директор.

Директорот на завод и заменикот на директорот го именува и разрешува Извршниот совет, ако со закон не е поинаку определено.

Во завод можат да се именуваат помошници и советници на директорот. Одредбите на овој закон за овластувањата и должностите на заменик на републички секретар и за именувањето и разрешувањето, овластувањето и должностите на помошниците во републички секретаријат и на советниците на републички секретар сходно важат и за заменикот на директорот во завод, за помошниците во завод и за советниците на директорот на завод.

Член 44

Со работата на управа и дирекција раководи старешина.

Старешината на управа и на дирекција го именува и разрешува од должност Извршниот совет.

Во управите и дирекциите можат да се именуваат помошници. Одредбите на овој закон за именувањето и разрешувањето од должност и за овластувањето и должностите на помошниците во републичките секретаријати сходно важат и за помошниците во управите и дирекциите.

г) Заводи, управи, дирекции, инспекторати и комисии во состав на републичките секретаријати, комитети и совети

Член 45

За вршење на определени управни, стручни и други работи од делокругот на републички секретаријат, републички комитет и републички совет, кое бара посебно организирање на служба и определен обем на самостојност во работата, во составот на овие органи на управата се формираат заводи, управи, дирекции, инспекторати и комисии.

Член 46

Со работата на органот на управата во состав на друг орган раководи старешина кого го именува и разрешува од должност Извршниот совет, по предлог од старешината на републичкиот орган на управата, во чиј состав се наоѓа овој орган.

Членовите на комисија во состав на друг орган ги именува и ги разрешува од должност Извршниот совет по предлог од старешината на републичкиот орган на управата, во чиј состав се наоѓа комисијата.

Член 47

Органот на управата во состав на друг орган го претставува, спрема другите републички органи на управата и другите органи и организации, него-

виот старешина, а спрема Собранието на СРМ и Извршниот совет старешината на републичкиот орган на управата во чиј состав се наоѓа овој орган.

Член 48

Одредбите на овој закон за работата на комисиите како самостојни републички органи на управата и за овластувањата и должностите на претседателите на овие комисии сходно се применуваат и во поглед на работата на комисиите во состав на друг орган и овластувањето и должностите на претседателите на тие комисии.

2. Републички органи и организации што вршат работи од општ интерес за Републиката

Член 49

За вршење на стручни и други работи во рамките на правата и должностите на Републиката во областите на општествените служби или одделни и други служби или работи што се од интерес за Републиката, можат да се формираат совети, заводи, дирекции и комисии.

На органите и организациите од став 1 на овој член со закон може да им се довери и вршење на определени управни работи. Во вршењето на управните работи овие републички органи и организации ги имаат овластувањата и должностите на републички органи на управата, ако со закон не е поинаку определено.

Републичките органи и организации од став 1 на овој член се основаат и се укинуваат со закон.

Член 50

Одредбите на член 49 од овој закон за старешините и другите функционери на советите, заводите, управите и дирекциите, како самостојни републички органи на управата, за начинот на нивното именување и за нивните овластувања и должности, за составот и работата на комисиите, како самостојни републички органи на управата, како и за начинот на именувањето, овластувањата и должностите на претседателите, потпретседателите, членовите и другите функционери на тие комисии, сходно се применуваат и на републичките органи и организации.

3. Внатрешна организација

Член 51

Заради успешно извршување на задачите односно вршење на работите од делокругот на републичките органи на управата, во овие органи се образуваат внатрешни организациони единици.

Организационите единици се образуваат според карактерот на службата, обемот и природата на работите.

Член 52

Како организациони единици во републичките органи на управата можат да се образуваат сектори, инспекторати, одделенија, групи, отсеци, реферати и други организациони единици.

Член 53

За вршење на стручни, административни и технички работи може да се образуваат одделенија, бира, уреди, сметководства, економати, писарници и други организациони единици.

Член 54

За расправање и давање мислења на старешината на органот по одделни начелни прашања и други поважни прашања од делокругот на републичкиот орган на управата, може да се образува колегиум.

Со прописите за внатрешната организација на републичкиот орган на управата се определува составот и начинот на работата на колегиумот.

Член 55

За проучување на одделни прашања, изработка на прописи, давање мислења и предлози, во републичките органи на управата можат да се образуваат стручни комисији или стручни совети.

Стручните комисији односно совети се основаат и нивниот состав и делокруг се определува со правилникот за внатрешната организација на републичкиот орган на управата или со акт на старешината на органот.

Член 56

Стручни комисији односно стручни совети, во смисла на овој закон, може да образува и Извршниот совет за следење на одделни појави од делокругот на соодветниот орган на управата и за давање мислења и предлози. Комисијата односно советот своето мислење односно предлог истовремено и во еднаков текст ги упатува до Извршниот совет и органите на управата.

Со актот за образување на комисија и совет се определуваат нивните задачи, составот и начинот на работа.

III. ПРАВНИ АКТИ**Член 57**

Старешините на републичките органи на управата, односно колегијалните органи на републичката управа, донесуваат прописи за извршување на законите и прописите на Сојузниот извршен совет и Извршниот совет кога за тоа изрично се овластени.

Член 58

Старешините на самостојните републички органи на управата можат да донесуваат правилници, наредби и упатства.

Во комитетите, советите и комисиите прописите од претходниот став ги донесува колегијалниот орган.

Член 59

Со правилник се разработуваат одделни одредби на законите и прописите заради нивното извршување.

Со наредба се наредува или се забранува постапување во определена ситуација, која има општо значење за извршувањето на одделни одредби на законите и прописите.

Со упатство се пропишува начинот на работа на органите на управата во врска со извршувањето на одделни одредби на законите и прописите.

Член 60

Старешината на самостојниот републички орган на управата, во чиј состав се наоѓа друг орган на управата, донесува правилници, наредби и упатства за органот што е во неговиот состав.

Член 61

Старешините односно колегијалните органи на републичките органи на управата можат да даваат задолжителни инструкции во одделни работи од општ интерес за Републиката, кога за тоа се овластени со закон.

Член 62

Со прописите на старешината односно на колегијалниот орган на републичкиот орган на управата не можат за граѓаните, работните и други организации да се установуваат права и обврски ниту надлежности на органите.

Член 63

Во управната постапка и во одлучувањето по одделни прашања како и во другите случаи предвидени со прописи, старешините на републичките органи на управата донесуваат решенија.

Старешините на републичките органи на управата можат да овластат одделни функционери или други работници во управната постапка и во одлучувањето на одделни прашања да донесуваат решенија.

Член 64

Во поглед на правните акти на старешините на републичките органи и организации од член 49 на овој закон, односно на колегијалните органи на тие органи и организации, сходно се применуваат одредбите од член 57—63.

IV. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА**Член 65**

За остварување начелото на јавноста во работата републичките органи на управата се должни, преку печатот и други видови информации, да ја запознаат јавноста за прашањата од својот делокруг и за мерките за нивното решавање, кои се од непосреден интерес за граѓаните, општествените, работните и други организации.

Републичките органи на управата се должни, по барање од претставниците на печатот и други информативни институции, да даваат известување и податоци за одделни прашања од својот делокруг како и на претставниците на општествените работни и други организации, по нивно барање, да им даваат известувања и податоци за одделни прашања од својот делокруг што се од непосреден интерес за тие организации.

Податоците и известувањата за работата на републичките органи на управата ги дава старешината на органот или работникот што тој ќе го овласти.

Републичките органи на управата ќе го ускратат давањето на податоци, ако тие податоци претставуваат државна или службена тајна.

V. ОДНОСИ**1. Меѓусебни односи на републичките органи на управата****Член 66**

Републичките органи на управата се должни меѓусебно да соработуваат по прашањата од заеднички интерес во границите на својот делокруг и овластувањата.

За таа цел, републичките органи на управата можат да организираат состаноци и советувања и на нив да повикуваат претставници и стручњаци на заинтересираните органи на управата, да формираат привремени заеднички стручни комисии и работни групи, да бараат мислења и да организираат други видови меѓусебна соработка.

Член 67

Републичките органи на управата можат во работите од заеднички интерес, кои според својата природа бараат постојана соработка на заинтересираните републички органи на управата, да основаат и заеднички колегијални работни тела (комисии, групи и др.).

Кога по одделни прашања е потребно да се обезбеди усогласување на ставовите на заинтересираните републички органи на управата или да се обезбеди неопходна координација во спроведувањето на политиката во определена област или по определени прашања, заеднички колегијални работни тела од став 1 на овој член може да формира Извршен совет.

Колегијалните работни тела од став 1 и 2 на овој член се основаат во состав на републичкиот орган на управата, во чиј делокруг претежно спаѓаат работите што му се доверени на работното тело.

Член 68

При решавањето на прашања од делокругот на републички орган на управата, за кои се особено заинтересирани и други републички органи на управата, е потребно да се прибави мислење од тие органи.

Ова мислење републичките органи на управата го даваат писмено.

Член 69

Републичките органи на управата се должни едни на други да си доставуваат податоци или известувања, потребни за вршење на работите од нивниот делокруг, со кои располагаат тие во вршењето на своите редовни работи.

Член 70

При подготвувањето нацрти на прописи републичките органи на управата се должни за тие нацрти да прибават мислење од заинтересираните републички органи, работни и други организации (Стопанската комора, Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите, заедниците на работните организации и други).

Ако републичките органи на управата при подготвувањето нацрти на прописи, што ги донесува Собранието на СРМ или Извршниот совет, не ги прифатат начелните и другите поважни забелешки од заинтересираниот орган, работна и друга организација, тие се должни кон нацртот на прописот да ги приложат и тие забелешки и да дадат свое мислење.

Член 71

Ако старешината на републички орган на управата е овластен да донесе пропис во согласност со старешината на друг републички орган на управата, а согласност помеѓу старешините на овие органи не

е постигната, старешините се должни за спорното прашање да го известат Извршниот совет и да постапат според насоките што ќе им ги даде Советот.

Член 72

Ако помеѓу републички органи на управата настане спор во врска со надлежноста или се појават други спорни прашања во вршењето на работите од нивниот делокруг, овие органи се должни за таквото прашање да го известат Извршниот совет.

Извршниот совет ќе го разгледа спорното прашање и ќе им даде насоки на републичките органи на управата за неговото решавање.

Член 73

Надзор над работата на заводите, управите, дирекциите и комисиите, како самостојни републички органи на управата, врши републичкиот секретаријат определен со закон, ако со закон не е определено надзорот да го врши непосредно Извршниот совет.

Член 74

Републичкиот орган на управата кој врши надзор над работата на заводот, управата, дирекцијата или комисијата спрема тие органи има право и должност: да ги укине незаконските поединечни акти на старешините на тие органи донесени вон управната постапка; да го следи извршувањето на прописите што непосредно ги извршуваат тие органи; да бара од нив извештај за работата и мислења по прашањата од нивниот делокруг, како и податоци и други материјали потребни за вршење на надзорот.

Член 75

Надзор над работата на органот на управата во состав на републички орган на управата врши старешината на републичкиот орган на управата, во чиј состав се наоѓа тој орган.

Во вршењето на овој надзор старешината на републичкиот орган на управата има право и должност: да ги укине поединечните акти на старешината на органот на управата што е во негов состав, донесени вон управната постапка, ако се во спротивност со закон или друг пропис; да решава по жалбите против актите на старешината на органот на управата што е во негов состав и да го врши правото на надзор според прописите за управната постапка, ако со сојузен закон не е поинаку определено; да му издава задолжителни стручни упатства на органот на управата што е во состав и да му определува одделни задачи во рамките на неговите општи задачи; да бара извештаи од органот на управата што е во состав за работата од надлежност на тој орган; да го следи извршувањето на прописите што непосредно ги извршува органот на управата што е во негов состав.

Член 76

Одредбите од член 60—75 на овој закон за меѓусебните односи на републичките органи на управата сходно се применуваат и на меѓусебните односи на републичките органи и организации, што вршат работи од интерес за Републиката како и на односите на тие органи и организации и републичките органи на управата.

2. Односи на републичките и општинските органи на управата

Член 77

Во вршењето на работите од својот делокруг републичките органи на управата општат непосредно со општинските органи на управата.

Член 78

Републичките органи на управата, во рамките на својот делокруг, вршат надзор над законитоста на прописите и другите општи акти на општинските органи на управата.

Член 79

За извршувањето на работите од својот делокруг републичките органи на управата имаат право да бараат од соодветните општински органи на управата известувања во врска со извршувањето на сојузните и републичките закони и другите сојузни и републички прописи, како и известувања и податоци за состојбата и појавите во соодветната област на управата.

При барањето на податоци републичките органи на управата ќе ги сообразат своите барања и се должни да се користат со податоците со кои веќе располагаат други органи и организации.

Член 80

Републичките органи на управата не можат да пренесат работи од своја надлежност врз општинските органи на управата, ако за тоа не се овластени со закон.

Член 81

Републичките органи на управата не можат да преземат работи од општинските органи на управата, ако тоа не е предвидено со закон.

Републичките органи на управата се должни да извршат работи од областа на управата и должностите на Републиката, чие извршување со закон е ставено во надлежност на општински орган на управата, ако овој орган, и покрај предупредувањата на републичкиот орган на управата, не ја изврши или не ја извршил работата во определен рок.

Трошоците во врска со извршувањето на работите од став 2 на овој член паѓаат на товар на општината чиј орган не ги извршил определените работи.

Член 82

Републичките органи на управата, кои заради контрола на извршувањето на законите и другите прописи, како и заради заштита на законитоста и правата на граѓаните и организациите, вршат работи на инспекција, овие работи, можат согласно со закон, да ги вршат на целата територија на Републиката непосредно или преку соодветните општински органи на управата.

Член 83

Општинските органи на управата се должни да извршат одделна инспекциска работа од надлежноста на републичките органи на управата кога овие органи ќе го побараат тоа од нив.

Во случај од став 1 на овој член републичките органи на управата се должни на општинските органи на управата да им обезбедат средства за извр-

шување на тие работи, ако со закон за односната инспекција не е поинаку определено.

Републичките органи на управата имаат право да вршат непосреден надзор над работата на општинските органи на управата во извршувањето на инспекциските работи што им се доверени од областа на правата и должностите на Републиката.

Член 84

Републичките органи на управата се должни во соодветната гранка на управата да им укажуваат стручна помош на општинските органи на управата.

Стручната помош републичките органи на управата ја укажуваат со давање на стручни објасненија, со одржување стручни советувања, со давање мислења за примена на републички прописи, со пренесување искуства во работата и преку други видови стручна помош.

Член 85

Републичките органи на управата се должни нацртите на прописи и други стручни материјали, со кои се уредуваат односно обработуваат начелни прашања од соодветната област на управата, да им ги доставуваат претходно на мислење на соодветните општински органи.

Републичките органи на управата се должни да го земат во разгледување мислењето што го дале општинските органи како и предлозите што самовиницијативно ги даваат овие органи во решавањето на начелни прашања.

Ако републичкиот орган на управата при подготвувањето на нацртите на прописите што ги донесува Собранието на СРМ или Извршниот совет не ги прифати начелните и други поважни забелешки на општинскиот орган, тој е должен кон нацртот на прописот да ги приложи и овие забелешки и за нив да даде свое мислење.

Член 86

Одредбите на член 77—85 за односите на републичките органи на управата и на органите на управата во општинските собранија сходно се применуваат и на односите на републичките органи и организации што вршат работи од интерес на Републиката и на соодветните органи и организации на општините.

3. Односи на републичките органи на управата спрема Собранието на СРМ и Извршниот совет

Член 87

Републичките органи на управата се должни да му доставуваат на Собранието на СРМ и на Извршниот совет извештаи за својата работа, за состојбата во односната област на управата, известувања и објасненија за прашањата од нивниот делокруг, податоци, списи и други документи потребни за работата на Собранието и Извршниот совет.

Член 88

Републичките органи на управата се должни, по барање од Собранието и Извршниот совет, да ја испитаат состојбата во определена област да проучат определено прашање или во определен рок да извршат работа од својот делокруг и за тоа да им поднесат извештај.

Член 89

Извршниот совет ги укинува прописите на републичките органи на управата ако се во спротивност со закон, уредба или друг пропис на Извршниот совет.

Член 90

Републичките секретари, претседателите на колегијалните органи и другите функционери што раководат со републички органи на управата се должни, по барање од собор, одбор или комисија на Собранието на СРМ, да поднесуваат извештаи и да даваат известувања и објасненија за извршувањето на законите и другите прописи и за други прашања од делокругот на органот со кој раководат, како и да даваат усни и писмени одговори на прашањата што ги поставуваат пратениците.

Член 91

Републичките секретари, претседателите на колегијалните органи и другите функционери што раководат со републички органи на управата пред соборите на Собранието на СРМ и пред Извршниот совет можат да изнесат одделни начелни и поважни прашања од делокругот на органот со кој раководат или во врска со изработката на нацрти на прописи или други акти за разгледување.

Член 92

Републичките органи на управата се должни, по барање од собор, постојан одбор, комисија и други тела на соборите и на Собранието на СРМ, да подготвуваат нацрти на одделни закони и други акти за Собранието на СРМ.

Републичките органи на управата се должни по барање од некој собор на Собранието на СРМ да му доставуваат податоци, списи и исправи од својот делокруг, што му се потребни за вршење на анкети и сослушувања.

Член 93

Републичките органи на управата се должни, по барање од Извршниот совет и неговите тела, во рамките на својот делокруг, да подготвуваат нацрти на закони и други акти за Собранието на СРМ и нацрти на прописи и акти на Извршниот совет, како и да подготвуваат елаборат и други материјали потребни за работата на Советот и неговите тела.

Член 94

Републичките органи на управата се должни да постапуваат според општите насоки за работа што им ги дава Извршниот совет.

Со општите насоки се утврдуваат начелните ставови на Извршниот совет, со кои се усогласува работата на републичките органи на управата во спроведувањето на законите и другите акти на Собранието.

Ако републичкиот орган на управата смета дека општата насока не е во согласност со закон или друг акт, може да му стави приговор на советот и да бара повтврсно да ја разгледа дадената насока.

Член 95

Одредбите на член 87—94 од овој закон за односите на републичките органи на управата спрема Собранието на СРМ и Извршниот совет сходно се при-

менуваат и на односите на републичките органи и организации, што вршат работи од општ интерес за Републиката, спрема Собранието и Извршниот совет.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 96**

Именувањето на претседателите и членовите на постојаните републички комисији и совети ќе се усогласи со соодветните одредби на овој закон во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 97

Се овластува Извршниот совет да го утврди начинот на канцелариското работење на органите на управата и органите и организациите што вршат работи од општ интерес за Републиката.

До донесувањето на овој пропис, републичките органи и организации наведени во став 1 на овој член, ќе ги применуваат постојните прописи за канцелариско работење.

Член 98

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на СРМ“.

180.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Се прогласува Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 април 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор, одржана на 28 април 1965 година.

У. бр. 135

29 април 1965 год

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Извршниот совет, како орган на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ги врши политичко-извршните работи од надлежноста на Републиката утврдени со Уставот и законите и одлучува по тие работи на начинот определен со овој закон.

Член 2

Извршниот совет му предлага на Собранието утврдување на политиката, се грижи за спроведувањето на политиката утврдена од Собранието и врши други политичко-извршни работи од надлежноста на Републиката.

Член 3

Во предлагањето и спроведувањето на политиката што ја утврдува Собранието и во извршувањето на законите и другите прописи, Извршниот совет соработува со собранијата на општините и со Градското собрание на Скопје.

Извршниот совет обезбедува соработка и со општествено-политичките и другите самоуправни организации во Републиката по прашањата од заеднички интерес и при одлучувањето ги зема во разгледување и нивните мислења и предлози.

Извршниот совет разменува искуства од работата со извршните совети на другите социјалистички републики и развива други видови соработка со нив.

Член 4

Извршниот совет за работите од својата надлежност одлучува на седници.

Член 5

Извршниот совет е должен да ја известува јавноста за своите одлуки, заклучоци и ставови по прашањата што ги претресува и за својата работа во целина, преку печатот и другите средства за информирање, како и со објавување на постојани или повремени публикации и други материјали од интерес за јавноста.

Советот обезбедува услови за запознавање на претставниците на печатот и на другите видови на информирање со работите од претходниот став.

Член 6

Извршниот совет, во согласност со одредбите од овој закон, ја утврдува со деловник својата внатрешна организација, начинот на работењето и организацијата и делокругот на службите што вршат работи за потребите на Советот.

2. СОСТАВ И ИЗБОР

Член 7

Извршниот совет го сочинуваат претседател и членови што ги избира Републичкиот собор од редот на пратениците на Собранието.

Со одлуката за избор на Извршниот совет, Републичкиот собор го утврдува и бројот на членовите на Советот.

Член 8

Предлог за претседател на Извршниот совет поднесува Комисијата за прашањата на изборите и именувањата, а можат да поднесат и најмалку дваесет членови на Републичкиот собор.

Републичкиот собор го избира Извршниот совет по предлог од пратеникот предложен за претседател на Извршниот совет и врз основа на мислење од Комисијата за прашањата на изборите и именувањата.

Пратеникот, предложен за претседател на Советот, може да го предложи и бројот на членовите на Советот.

Член 9

Претседателот и членовите на Извршниот совет се избираат за време од четири години.

Претседателот на Извршниот совет има право да му предлага на Републичкиот собор разрешување на одделни членови на Советот и избор на нови.

Републичкиот собор на местото на членовите на Извршниот совет, на кои им престанал мандатот на пратеник, избира нови членови.

3. ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ

Член 10

Претседателот на Извршниот совет го претставува Советот, се грижи за остварувањето на политиката и извршувањето на заклучоците на Советот и ја координира работата на републичките органи на управата заради спроведување на општата политика на Советот, во согласност со начелните ставови на Советот.

Претседателот на Советот ги свикнува седниците на Советот по своја иницијатива или по предлог од најмалку пет членови, раководи со нив и го утврдува предлогот на дневниот ред, се грижи за организирање на работите во врска со работењето на Извршниот совет и ја усогласува работата на Советот.

Претседателот на Советот ги потпишува прописите и другите акти на Советот што се објавуваат во „Службен весник на СРМ“.

Со деловникот се уредува потпишувањето на актите што не се објавуваат во „Службен весник на СРМ“.

Член 11

Извршниот совет има еден или повеќе потпретседатели што ги избира Советот од редот на своите членови.

Потпретседателот, кого ќе го определи Советот, го заменува претседателот на Советот во случај на негова отсутност или спреченост.

Претседателот на Советот може да ги овласти потпретседателите на Советот да го заменуваат во определени работи за кои е овластен тој.

Член 12

Членовите на Советот имаат право и должност да учествуваат во претресувањето и одлучувањето на седниците на Советот, да предлагаат донесување на прописи, други акти и мерки и претресување и заемање ставови по други прашања од надлежноста на Советот.

Член 13

Извршниот совет има секретар.

Секретарот му помага на претседателот на Советот во организирањето на работите и во спроведување на заклучоците на Советот, ја усогласува работата на стручните и другите служби на Советот и раководи со службите на Советот, за кои тоа е предвидено со деловникот на Советот.

Во случај на краткотрајна отсутност или спреченост на секретарот, Советот му определува заменик од редот на републичките секретари.

Секретарот е наредбодател за извршување на претсметката на Извршниот совет.

4. РАБОТА НА СОВЕТОТ

Член 14

Извршниот совет за работите од својата надлежност одлучува на седници на кои учествуваат членовите на Советот.

На седниците на Советот со право на член на Советот учествуваат републичките секретари, директорот на Заводот за стопанско планирање и секретарот на Извршниот совет кога на дневен ред се предлози на републичкиот општествен план, републичкиот буџет и завршната сметка за извршување на буџетот односно предлози на акти или мерки што се однесуваат на областите од делокругот на соодветниот републички секретаријат.

Републичките секретари, директорот на Заводот за стопанско планирање и другите старешини на самостојните републички органи на управата учествуваат на седниците на Советот на кои се претресува извештајот за работа на органот со кој раководат, со право да се изјаснуваат по изнесените мислења и предложените заклучоци.

Извештајот за работата нема да се претресува ако функционерот што раководи со тој орган е спречен да присуствува на седницата.

На седниците на Советот присуствува секретарот за законодавство и организација кога на дневен ред се наоѓаат прашања од делокругот на тој Секретаријат и по нив изнесува свои мислења и предлози.

Член 15

Извршниот совет донесува уредби, одлуки и упатства за извршување на законите и другите општи акти на Собранието, кога за тоа е овластен со закон или со тие акти.

Советот, во рамките на законските овластувања, донесува решенија.

Советот донесува заклучоци кога не одлучува со друг акт.

Член 16

Извршниот совет на републичките органи на управата им дава општи насоки со кои се утврдуваат начелни ставови на Советот во однос на политиката за извршување на законите и другите општи акти на Собранието и Советот. Општите насоки се утврдуваат писмено во форма на заклучок.

Ако функционерот, кој раководи со републички орган на управата, смета дека општата насока не е во согласност со законот или со друг акт на Собранието или со пропис на Советот, може да му стави приговор на Советот и да бара повторно да се претресе прашањето на кое се однесува приговорот и по него да се заземе конечен став.

Член 17

Извршниот совет одлучува со мнозинството гласови на присутните членови.

Советот со мнозинството на гласови на сите свои членови го донесува деловникот на Извршниот совет.

Гласањето е јавно.

5. ОДБОРИ, КОМИСИИ И ДРУГИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОВЕТОТ

Член 18

За разгледување на прашања од својата надлежност и давање на мислења и предлози во нив, Извршниот совет може да образува одбори и други работни тела.

Одборите и другите работни тела од претходниот став не можат да донесуваат заклучоци кои се задолжителни за републичките органи на управата.

Член 19

За разгледување и давање на мислења и предлози по одделни прашања од својата надлежност, како и за донесување на одделни решенија по определени прашања од својата надлежност, Извршниот совет може да образува постојани или повремени комисиии.

Член 20

Со актот за образувањето на одбори, комисија или друго работно тело се определува и бројот на членовите, нивниот состав, задачите и овластувањата на тие тела.

6. СТРУЧНИ СОВЕТИ

Член 21

Извршниот совет, како советодавни тела, може да образува стручни совети во одделни области.

Стручните совети се должни, по барање од Извршниот совет и неговите одбори и комисиии како и од соборите, одборите, комисиите и другите тела на Собранието, да даваат мислења и предлози по одделни прашања од нивниот делокруг.

Претседателите и членовите на стручните совети ги именува Извршниот совет.

Делокругот и начинот на работа на стручните совети се утврдува со актот за нивното основање.

7. ОДНОСИ ПОМЕЃУ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И СОБРАНИЕТО

Член 22

Извршниот совет во Собранието го претставува претседателот на Советот.

Советот во Собранието и неговите тела го претставуваат и членовите на Советот во случаите предвидени со овој закон или кога тоа Советот ќе го определи.

Член 23

Републичкиот секретар, кој на Извршниот совет му поднел нацрт на закон, или неговиот заменик учествува, како претставник на Советот, во работата на одборите и соборите на Собранието.

Советот може да определи свој член, републички секретар или негов заменик или друг републички функционер да учествува во работата на одборите, комисиите и другите тела на соборите и на Собранието како претставник на Советот.

Член 24

Претставникот на Извршниот совет присуствува на седниците на соборите, одборите, комисиите и другите тела на соборите и на Собранието, го изнесува ставот по одделни прашања, има право во името на Советот да предлага амандмани на предлозите на закони и другите акти по кои одлучува Собранието и да се изјаснува за другите амандмани по предлозите на закони и другите акти што ги утврдил Советот.

Претставникот на Извршниот совет може да му предложи на собор или одбор на Собранието да го сдложи решавањето на одделно прашање, за да може Извршниот совет да заземе став по него.

Член 25

Извршниот совет упатува свои повереници на седниците на соборите на Собранието и нивните одбори, комисии и други тела на кои се претресува предлог на закон или друг акт односно друг материјал што го поднел Советот.

Извршниот совет ќе упати повереници и кога тоа го бара собор, одбор, комисија или друго тело на Собранието или кога Советот смета дека е тоа потребно.

Поверениците се определуваат од редот на функционерите и работниците во републичките органи на управата, или од редот на другите стручњаци.

Повереникот дава известувања и објаснувања за предлозите на закони и другите акти и за другите прашања што соборот, одборот, комисијата или другото тело ги претресува.

Член 26

Одговори на прашањата од пратениците упатени до Извршниот совет дава претседателот на Советот или член на Советот кога Советот тоа ќе го определи.

8. ОДНОСИ МЕЃУ СОВЕТОТ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА**Член 27**

Извршниот совет на републичките органи на управата, во рамките на својот делокруг, може да им определи да подготват нацрт на закон или друг акт, како и да изготват елаборати, документација и други материјали потребни за работата на Советот.

Советот, по своја иницијатива или по барање од републички орган на управата, утврдува начелни ставови за основните или другите поважни прашања во врска со изработката на нацртите на закони или други акти, ако такви ставови не утврдило Собранието.

Член 28

Извршниот совет може да бара од републичките органи на управата извештаи за состојбата во одделни области од нивниот делокруг или за извршувањето на определени задачи од надлежноста на овие органи.

Советот може да определи републички орган на управата да ја испита состојбата во определена област, да проучи определено прашање или во определен рок да изврши работа од својот делокруг и да му поднесе извештај за тоа.

Советот може да ја претресе состојбата во одделни републички органи на управата и врз основа на претресот, да определи мерки и задачи кои тие се должни да ги преземаат заради извршување на работите што со закон и други прописи се ставени во нивен делокруг.

Член 29

Извршниот совет во вршењето правото на надзор над работата на републичките органи на управата има право да ги укине нивните општи акти кои не се во согласност со закон или пропис на Советот.

Предлог за укинување на општи акти може да поднесе претседателот или член на Советот.

Пред одлучувањето по предлогот за укинување на општи акти Советот ќе прибави мислење од заинтересираниот орган на управата.

Член 30

Републичките секретаријати, по своја иницијатива, или по барање од Советот, му поднесуваат на Советот нацрти на закони и други акти од надлежноста на Собранието, заради утврдување предлози на закони, како и нацрти на прописи и други акти што ги донесува Советот.

Член 31

Извршниот совет има право и должност да се грижи за подготвувањето на нацртите на законите и другите акти за спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието, ако Собранието не одлучи предлогот на закон или друг акт да го подготви одбор или комисија на Собранието.

Член 32

Републичките органи на управата се должни со нацртот на закон и предлогот на друг пропис или друг акт да му ги достават на Извршниот совет и сите начелни и други поважни забелешки на другите органи, работни и други организации кои не ги усвоиле и да го образложат своето мислење за тие забелешки.

Член 33

Ако старешината на републички орган на управата е овластен да донесе пропис во согласност со старешината на друг орган на управата, а помеѓу нив не можела да биде постигната согласност, Извршниот совет за решавањето на спорните прашања ќе им определи насоки кон кои тие се должни да се придржуваат.

На ист начин ќе се постапи и кога помеѓу републичките органи на управата ќе настане спор околу надлежноста или ако се појават други спорни прашања во вршењето работите од нивна надлежност.

9. СТРУЧНИ И ДРУГИ СЛУЖБИ НА СОВЕТОТ**а) Секретаријати во Советот****Член 34**

За вршењето на определени стручни и други работи за потребите на Собранието и Извршниот совет, во Извршниот совет постои Секретаријат за законодавство и организација.

Член 35

Секретаријатот за законодавство и организација му дава на Извршниот совет мислења по нацртите на законите и другите прописи и мислења за усогласеноста на работата на републичките органи на управата при изработката на нацрти на прописи од становиштето на единството на правниот систем; подготвува и учествува во изработката на нацрти на закони и други прописи од областа на општествено-економскиот и политичкиот систем; подготвува нацрти на закони и други прописи што не спаѓаат во делокруг на републички орган на управата, како и други прописи што ќе ги определи Собранието или Извршниот совет; ги следи и проучува прашањата

од организацијата на власта и општественото самоуправување, освен самоуправувањето во работните организации и државните органи како и изборниот систем; го следи и проучува изградувањето на правниот систем и на Собранието и Извршниот совет им дава мислења и предлози по тие прашања; ги врши стручните работи во врска со правото на Извршниот совет да го запре применувањето на статутите на општините и другите нивни општи акти кога тоа не спаѓа во делокруг на републички орган на управата; се грижи за објавувањето на прописите на Извршниот совет и републичките органи на управата во „Службен весник на СРМ“ и врши други стручни работи што ќе ги определи Собранието или Извршниот совет.

Член 36

Со работата на Секретаријатот за законодавство и организација раководи секретар, кого го именува Извршниот совет.

Секретарот за законодавство и организација во подготвувањето на нацрти на прописи и во вршењето на други работи за потребите на Извршниот совет, работи според упатствата и во рамките на овластувања на Извршниот совет и претседателот на Советот, а за својата работа му одговара на Извршниот совет.

Секретарот, во поглед на засновувањето и престанокот на работниот однос на работниците во Секретаријатот, ги има правата и должностите на старешина на републички орган на управа.

Секретарот е највисок дисциплински старешина за работниците во Секретаријатот.

Член 37

Секретарот за законодавство и организација е должен пред објавувањето на одделен пропис на републички секретар или старешина на друг републички орган на управата, за кој ќе најде дека не е во согласност со Уставот, закон или пропис на Извршниот совет, да го извести Извршниот совет за таа несогласност.

Член 38

Во Секретаријатот за законодавство и организација може да се назначи помошник на секретарот. Помошникот го именува Извршниот совет.

б) Останати стручни и други служби на Советот

Член 39

За вршењето на работите во врска со кадровските прашања од надлежноста на Извршниот совет, постои Управа за персонални прашања.

За вршењето на работите во врска со испитувањето на претставките и поплаките упатени до Собранието и Извршниот совет, постои Биро за претставки и поплаки.

Член 40

За вршење на определени работи од делокругот на Извршниот совет во Советот можат да се именуваат републички секретари, потсекретари, советници на Советот и други функционери.

Потсекретарите, советниците и другите функционери ги именува Советот.

Член 41

За вршењето на стручните и други работи од надлежноста на Извршниот совет и за потребите на претседателот и одделни членови на Советот постојат кабинети и други служби на Советот.

в) Самоуправни права на работниците во стручните и другите служби на Советот

Член 42

Работниците во Секретаријатот за законодавство и организација и во другите стручни и останати служби на Извршниот совет имаат исти права на самоуправување како и работниците во републичките органи на управата.

Внатрешната организација на Секретаријатот за законодавство и организација ја утврдуваат заеднички секретарот и советот на работната заедница, во согласност со Извршниот совет.

Средствата за работа на Секретаријатот за законодавство и организација се искажуваат одделно во претсметката на Извршниот совет.

10. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63).

Член 44

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

181.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за републичките органи на управата, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 април 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор, одржана на 28 април 1965 година.

У. бр. 137

29 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 1

Со одредбите на овој закон се утврдуваат републичките органи на управата и републичките органи и организации што вршат работи од интерес за Републиката и се определува нивниот делокруг.

I. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НИВЕН ДЕЛОКРУГ

1. Републички органи на управата

Член 2

Работите на републичката управа, во рамките на правата и должностите на Републиката, ги вршат овие републички секретаријати:

Републички секретаријат за народна одбрана;
Републички секретаријат за внатрешни работи,
Републички секретаријат за правосудство и организација на управата;
Републички секретаријат за образование, наука и култура;
Републички секретаријат за народно здравје и социјална политика;
Републички секретаријат за информации;
Републички секретаријат за труд;
Републички секретаријат за финансии;
Републички секретаријат за индустрија и трговија; и

Републички секретаријат за земјоделство и шумарство.

Стручните и другите работи од областа на планирањето ги врши Републичкиот завод за стопанско планирање.

Член 3

Покрај републичките органи на управата од член 2 на овој закон, работите на републичката управа, во рамките на правата и должностите на Републиката, ги вршат и овие републички органи на управата:

Републичкиот завод за статистика;
Републичкиот завод за цени;
Републичката геодетска управа.

2. Делоокруг

Член 4

Републичкиот секретаријат за народна одбрана ги врши работите што се однесуваат на: подготовките и мерките за организација и мобилизација на изворите и силите за одбрана на земјата; извршување обврските на граѓаните, државните органи, работните и другите организации од областа на цивилната одбрана, ги проучува, координира и контролира подготовките, укажува стручна помош и ги усогласува воените планови со потребите и промените што настануваат во мирнодопскиот развој на земјата.

Член 5

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи ги врши работите што се однесуваат на: заштитата на животот и личната безбедност на луѓето, заштитата на државната безбедност, спречувањето и отстранувањето на кривичните дела, пронаоѓањето и фаќањето на сторителите на кривични дела и учествувањето во претходната кривична постапка, кога е тоа предвидено со закон, одржувањето на јавниот ред и мир, издавањето на патни исправи за премин на државната граница, контролата на движењето на државната граница и спроведувањето на прописите за престој на странци во Југославија, извршувањето на казни санкции, безбедноста на сообраќајот на

јавните патишта и грижата за безбедноста во другите области на сообраќајот, држењето и носењето на сружје, муниција, заштита од пожари, спроведувањето на прописите за државјанството, здруженијата на граѓани, собираите и другите јавни собранија, мтичните книги, личните имиња, личната карта и пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето, обезбедувањето на извршување судски одлуки и одделни управни акти од надлежноста на други органи.

Член 6

Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата ги врши работите што се однесуваат на: правосудството, ги води статистичките податоци за работењето на судовите и судиите за прекршоци; врши определени работи во врска со меѓународниот правен сообраќај; врши одделни работи во врска со помилувањата; ја следи работата на адвокатурата и други видови правна помош; се грижи за спроведувањето на прописите за изборниот систем на претставничките тела и во државните органи; за работата на мировните совети; за прекршоците, организацијата на работата и унапредувањето на органите на управата; самоуправувањето во државните органи, финансирањето и внатрешната распределба, стручното образование и усовршувањето на кадрите, спроведувањето на прописите од управната постапка и административното работење.

Член 7

Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура ги врши работите што се однесуваат на: воспитувањето и образованието, вклучувајќи го тука и високото школско образование, науката и културата, образованието и усовршувањето на наставничкиот кадар, извршувањето на законите и другите прописи што се однесуваат на образованието, науката и културата, ги следи и проучува прашањата и проблемите од областа на воспитувањето, образованието, науката и културата, специјалното школоство, физичкото и здравственото воспитување во училиштата и другите установи за воспитување и образование, ја одобрува употребата на учебниците во училиштата, ја следи и проучува просветната и културната проблематика на народностите — национални малцинства, ги утврдува нормативите на училишниот простор, опремата и наставните средства за училиштата и другите установи за воспитување и образование, ја следи материјалната основа за работа, како и развојот на мрежата на установите во областа на воспитувањето, образованието, науката и културата.

Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура спрема Републичкиот завод за унапредување на школоството и Републичкиот завод за физичка култура го врши правото на надзор од член 75 од Законот за републичката управа.

Член 8

Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика ги врши работите што се однесуваат на: здравствената заштита, вклучувајќи ја тука и медицинската и социјалната рехабилитација, снабдувањето со лекови, санитарски уреди и материјали, работите во врска со заштитата на семеј-

ството, децата и младината, бившите борци и жртвите на фашистичкиот терор, инвалидите и други лица на кои им е потребна помош од општествената заедница и работите на санитарната инспекција.

Во состав на Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика е Републичкиот санитарен инспекторат.

Член 9

Републичкиот секретаријат за информации ги врши работите што се однесуваат на прашањата за печатот, радиото, телевизијата и другите видови на информации; се грижи за редовното известување на јавноста, за работата на Извршниот совет и соработува со републичките органи во известувањето на јавноста за нивната работа; врши работи во врска со дејноста на странските информативни установи и странските дописници во Социјалистичка Република Македонија.

Член 10

Републичкиот секретаријат за труд ги врши работите што се однесуваат на: работните односи и правата и должностите од тие односи и на социјалното осигурување; го следи и проучува самоуправувањето во работните организации, се грижи за спроведување на прописите за изборите во нив; го следи и проучува движењето на продуктивноста на трудот, распределбата на доходот и личните доходи и на животниот стандард на работниците во однос на движењето на личните доходи во работните организации; ја следи запосленоста и запослувањето, професионалната рехабилитација и заштита при работа, го следи движењето на потребите на општествената заедница од стручни кадри според видот и степенот на стручноста, како и дејноста на работните организации за стручно издигање на работниците и се грижи за изборниот систем за работните организации.

Во состав на Републичкиот секретаријат за труд е Републичкиот инспекторат за труд.

Член 11

Републичкиот секретаријат за финансии ги врши работите што се однесуваат на финансиското извршување на општествениот план на Републиката, финансирањето на општествено-политичките организации, подготвувањето, извршувањето и контрола над извршувањето на Републичкиот буџет, го следи: формирањето и движењето на средствата на работните организации; распределбата на вкупниот приход на работните организации, финансиските обврски на работните организации, спрема општествената заедница се грижи за спроведувањето на: прописите за финансиските обврски на граѓаните спрема општествената заедница и врши инспекција и контрола над нивните примени, прописите за кредитите, банките и осигурувањето; прописите за финансиско-сметководното и материјалното работење на државните органи, установи и фондовите; прописите за имотните односи во поглед на недвижностите од општествениот имот, како и за евиденцијата и заштитата на истиот.

Републичкиот секретаријат за финансии спрема Републиката геодетска управа го врши правото на надзор од член 74 на Законот за републичката управа.

Член 12

Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија ги врши работите што се однесуваат на: индустријата, пражежништвото, трговијата, угостителството, занаетчиството, комуналните и станбените прашања, урбанизмот, стоковниот промет, туризмот, надворешната трговија, патниот сообраќај и јавните патишта, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радио-сообраќајот, ги следи економските услови за стопанисување, за унапредување и развој и предлага мерки за остварување на економската политика во овие области; ги следи стоковно-паричните фондови за широка потрошувачка, се грижи за снабденоста на пазарот и врши управни и стопански работи во врска со обезбедувањето и користењето на пазарните резерви и ги спроведува мерките за економска интервенција на пазарот.

Во состав на Републичкиот секретаријат за индустрија се: Републичкиот инспекторат за парни котли; Републичкиот електро-енергетски инспекторат; Републичкиот рударско-металуршки инспекторат; Републичкиот градежен инспекторат, Републичкиот пазаришен инспекторат и Републичкиот сообраќаен инспекторат.

Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија спрема Републичкиот завод за цени и Дирекцијата за изградба на делот од автопатот „Братство Единство“ го врши правото на надзор од член 74 на Законот за републичката управа.

Член 13

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство ги врши работите што се однесуваат на: земјоделството, шумарството, ловството, рибарството, земјоделското задругарство, ветеринарството, заштитата на растенијата и водостопанството; ја следи основната структура на производството и економските услови за стопанисување во овие области и предлага мерки за остварување на економската политика и други мерки за кои е овластен.

Во состав на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство е Управата на ветеринарната служба.

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство спрема Републиката комисија за водостопанство, Хидрометеоролошкиот завод на СРМ, Дирекцијата за мелиоративните системи на СРМ го врши правото на надзор од член 74 на Законот за републичката управа.

Член 14

Републичкиот завод за стопанско планирање ги врши работите што се однесуваат на: проучувањето состојбата и развитокот на стопанството, подготвувањето нацрти на општествените планови на Републиката, следењето на нивното извршување, остварувањето на општите односи утврдени со плановите, тековните движења во стопанствата; им поднесува на Собранието на СРМ и на Извршниот совет извештаи и анализи за тие движења; предлага преземање на општи мерки во областа на тековната општа политика и го следи дејството на тие мерки и ги следи општите услови за стопанисување на стопанскиот развиток.

Член 15

Републичкиот завод за статистика ги врши работите што се однесуваат на: подготвувањето, организирањето и спроведувањето на статистичките истражувања од единствениот годишен план на СФРЈ и годишниот план на СРМ; ја координира целокупната статистичка активност во Републиката; собира, обработува и ги објавува официјалните статистички податоци.

Член 16

Републичкиот завод за цени ги врши работите што се однесуваат на: контролата на цените на производите и услугите, го следи и анализира движењето на цените на производите и услугите и влијанието на цените врз производството и стокониот промет; се грижи за преземање мерки и извршување на мерките за спроведување политиката на цените и им предлага мерки на надлежните органи за стабилизација на цените.

Член 17

Републичката геодетска управа ги врши работите што се однесуваат на: премерот и катастарот на земјиштето и нивното одржување, водењето на техничката архива на оригиналните планови и другите податоци за извршените геодетски работи; се грижи геодетските работи да се изведуваат според пропишаните основи и нормативи.

II. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ВРШАТ РАБОТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА И НИВНИОТ ДЕЛОКРУГ

1. Органи и организации што вршат работи од општ интерес за Републиката

Член 18

Стручните и општествените работи од општ интерес за Републиката од надлежноста на Републиката ги вршат овие републички органи:

Републичкиот совет за научна работа;

Републичкиот завод за унапредување на школството;

Републичкиот завод за физичка култура;

Републичкиот завод за техничка соработка;

Хидрометеоролошкиот завод на СРМ;

Дирекцијата за заеднички служби на републичките органи;

Републичката комисија за физичка култура;

Републичката комисија за верски прашања.

На органите од претходниот став може да им се довери вршење на определени управни работи.

2. Делокруг**Член 19**

Републичкиот совет за научна работа ги врши следниве работи: расправа за прашањата од општ интерес за научните установи и им дава мислења и предлози по тие прашања на Собранието и Извршниот совет, го следи и го помага развитокот на научната дејност и ги поттикнува формите за соработка и зближување на научните установи како и нивната соработка со работните организации; ја координира работата на научните установи; ја утврдува програмата за научно-истражувачката дејност и за оспособување научни кадри и ја координира научно-

истражувачката дејност по темите што се финансираат од соодветниот републички фонд и од други извори за тие намени; дава мислење за потребата и условите за основање на научни установи, за изменување на нивниот статус и престанок; го потврдува изборот во научни и стручни знаења во научните установи надвор од составот на Универзитетот во Скопје, врши работи што ќе му бидат ставени во негов делокруг со закон.

Составот на советот и бројот на членовите го определува Собранието при нивното именување.

Член 20

Републичкиот завод за унапредување на школството ги врши работите определени со законот за просветно-педагошката служба.

Член 21

Републичкиот завод за физичка култура ги врши работите што се однесуваат на: проучувањето, истражувањето и обработувањето на прашања од областа на физичката култура и подготвува материјали за потребите на републичките органи на управата по прашањата од физичката култура и нејзиното унапредување.

Член 22

Републичкиот завод за техничка соработка ги врши работите што се однесуваат на: научно-техничката помош и соработката со странство, научно-техничката помош и соработката со органите и организациите во земјата, врши координација во областа на научно-техничката соработка во Републиката и презема мерки за унапредување на оваа соработка.

Републичкиот завод за техничка соработка има својство на правно лице.

Член 23

Хидрометеоролошкиот завод на Социјалистичка Република Македонија ги врши работите што се однесуваат на: проучувањето и истражувањето на метеоролошките и хидролошките појави и процеси; собира, обработува и објавува метеоролошки и хидролошки податоци; го води и одржува фондот на метеоролошката и хидролошката документација, врши и други работи од републичка надлежност на подрачјето на хидрометеоролошката служба.

Член 24

Дирекцијата за заеднички служби на републичките органи ги врши работите што се однесуваат на: протоколот и репрезентацијата, изградбата и одржувањето на репрезентативните, работните, станбените и угостителските објекти за потребите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет и републичките органи; ја води администрацијата и евиденцијата во врска со распределбата на становите; врши и други работи што ќе ги определи Извршниот совет.

Дирекцијата за заеднички служби на републичките органи има својство на правно лице.

Член 25

Републичката комисија за физичка култура ги врши работите кои се однесуваат на развојот на физичката култура кај народот.

Член 26

Републичката комисија за верски прашања ги врши работите во врска со односите помеѓу државата и верските заедници.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 27**

Републичкиот секретаријат за индустрија, Републичкиот секретаријат за градежништво и комунални прашања, Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски и Републичкиот секретаријат за трговија и туризам, престануваат со работа.

Работите од делокругот на досегашниот Републички секретаријат за индустрија, Републичкиот секретаријат за градежништво и комунални прашања, Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски и Републичкиот секретаријат за трговија и туризам согласно овој закон ги презема и ги врши Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, а овластувањата на републичкиот секретар за индустрија, републичкиот секретар за градежништво и комунални прашања, републичкиот секретар за сообраќај и врски и републичкиот секретар за трговија и туризам, предвидени со постојните прописи, се пренесуваат на републичкиот секретар за индустрија и трговија.

Член 28

Републичкиот секретаријат за општо-стопански работи престанува со работа.

Работите од делокругот на досегашниот Републички секретаријат за општо-стопански работи, согласно овој закон, ги преземаат и ги вршат: Републичкиот секретаријат за финансии, Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, Републичкиот завод за стопанско планирање и Републичкиот завод за цени, а овластувањата на републичкиот секретар за општо-стопански работи, предвидени со постојните прописи во областа на цените, се пренесуваат врз републичкиот секретар за индустрија и трговија.

Член 29

Републичкиот секретаријат за просвета и Републичкиот секретаријат за култура престануваат со работа.

Работите од делокругот на досегашниот Републички секретаријат за просвета и Републички секретаријат за култура, согласно овој закон, ги презема и ги врши Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура, а овластувањата на републичкиот секретар за просвета, републичкиот секретар за култура, предвидени со постојните прописи, се пренесуваат врз републичкиот секретар за образование, наука и култура.

Работите од досегашниот делокруг на секретаријатот на Советот за научна работа на Социјалистичка Република Македонија, согласно овој закон, ги презема и ги врши Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура.

Член 30

Републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата престанува со работа.

Работите од досегашниот делокруг на Републичкиот секретаријат за буџет и организација на

управата, согласно со овој закон, ги преземаат и ги вршат: Републичкиот секретаријат за финансии и Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата. Овластувањата на републичкиот секретар за буџет и организација на управата во областа на републичкиот буџет, предвидени со постојните прописи, се пренесуваат врз републичкиот секретар за финансии, а овластувањата во областа на канцелариското работење и други овластувања од областа на организација на управата, предвидени со постојни прописи, се пренесуваат на републичкиот секретар за правосудство и организација на управата.

Член 31

Републичкиот секретаријат за законодавство и организација продолжува со работа како самостојна стручна служба во Извршниот совет.

Работите од делокругот на досегашниот Републички секретаријат за законодавство и организација, согласно со овој закон, ги презема и ги врши соодветната стручна служба во Извршниот совет, освен самоуправувањето во работните организации и грижата за спроведувањето на прописите за изборниот систем во нив, кои ги презема и ги врши Републичкиот секретаријат за труд, и спроведувањето на прописите за изборниот систем на претставничките тела и во државните органи, кои ги презема и ги врши Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата.

Член 32

Републичкиот секретаријат за правосудство престанува со работа.

Работите од делокругот на досегашниот Републички секретаријат за правосудство, согласно со овој закон, ги презема и ги врши Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата, а овластувањата на републичкиот секретар за правосудство предвидени со постојните прописи се пренесуваат врз републичкиот секретар за правосудство и организација на управата.

Член 33

Републичката комисија за верски прашања, Републичката комисија за физичка култура, Хидрометеоролошкиот завод на Социјалистичка Република Македонија и Републичкиот завод за физичка култура продолжуваат со работа како републички органи што вршат работи од општ интерес за Републиката.

Покрај органите од претходниот став, продолжуваат со работа, како органи што вршат работи од општ интерес за Републиката, и Републичкиот завод за техничка помош под назив: Републички завод за техничка соработка и Дирекцијата за згради на Извршниот совет под назив Дирекција за заеднички служби на републичките органи.

Член 34

Државниот архив на Македонија престанува да работи како републички орган на управата и продолжува со работа како установа.

Член 35

Гесдетската управа на Социјалистичка Република Македонија продолжува со работа како самостоен републички орган на управата, под надзор на Републичкиот секретаријат за финансии под назив: Републичка геодетска управа.

Член 36

Републичката комисија за службенички работи продолжува со работа како орган на управата.

Стручните и административните работи на Комисијата ги врши соодветна служба на Извршниот совет.

Член 37

Републичките органи на управата и републичките органи што вршат работи од општ интерес за Републиката, а кои, според одредбите од овој закон, го менуваат статусот или називот, се должни да се организираат согласно одредбите на овој закон најдоцна до 31. V. 1965 година.

Член 38

Се овластува Извршниот совет:

1. да го определи денот кога престануваат да работат односно кога започнуваат да работат републичките органи на управата, органите што вршат работи од општ интерес за Републиката и самостојната служба наведена во член 31 на овој закон.

2 да изврши пренесување на непотрошените средства и на инвентарот од укинатите републички органи на управата врз републичките органи на управата и органите што вршат работи од општ интерес за Републиката, на кои се пренесуваат работите на тие органи;

3. да го определи органот што ќе изврши распределување на работниците запослени во републичките органи на управата што се укинати со овој закон, односно на службите што се пренесуваат на други органи;

4. да го определи начинот на примопредавањето на невршените предмети на укинатите републички органи на управата и да ги регулира другите прашања во врска со укинувањето на тие органи;

5. да изврши пренесување на средствата на републичките органи на управата, кои, според овој закон, добиваат статус на установа.

Член 39

Работниците од укинатите републички органи на управата, кои ќе бидат распоредени во републички органи, се назначуваат без конкурс.

На работниците на укинатите републички органи на управата односно пренесените служби што не ќе бидат распоредени до 1. VII. 1965 година, приманата определени со Законот за јавните службеници, кои се исплатуваат како аконтација, ќе се зголемат од 1. I. 1965 година во висина на просекот утврден со зголемување на личните доходи на работниците во републичките органи на управата, што ќе го утврди Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 40

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за републичките органи на управата („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 16/65) и Уредбата за основање Совет за научна работа на Народна Република Македонија („Службен весник на Народна Република Македонија“ број 23/61), како и одредбите од другите прописи што се во спротивност со одредбите на овој закон.

публика Македонија“ број 16/65) и Уредбата за основање Совет за научна работа на Народна Република Македонија („Службен весник на Народна Република Македонија“ број 23/61), како и одредбите од другите прописи што се во спротивност со одредбите на овој закон.

Член 41

Овој закон влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

182.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ НА ГРОБИШТАТА

Се прогласува Законот за измени и дополнувања на Законот за гробиштата, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 јануари 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 23 март 1965 година.

У. бр. 64

24 март 1965 год.

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за гробиштата („Службен весник на НРМ“ бр. 34/60) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измени и дополнувања, кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРОБИШТАТА

Член 1

Во Законот за гробиштата („Службен весник на НРМ“ бр. 34/60) во член 2, член 7 став 1 и 2, член 8, член 9 став 4, член 10 став 2, член 11 став 2, член 12, член 17, член 21 став 1, член 29, член 31 став 2, член 33 став 1, член 34, член 37 став 2, член 40, член 44 став 1, член 46 став 2 и член 47 зборовите „општинските народни одбори“ односно „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „општинските собранија“ односно „општинското собрание“.

Член 2

Во член 1 став 2, член 13 став 2, член 16 став 2, член 23 став 2 и член 33 став 1 зборовите „советот надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „надлежниот орган на општинското собрание“.

Член 3

Во член 23 став 1, член 26 и 38 зборовите „органот на управата надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „надлежниот орган на општинското собрание“.

Член 4

Во член 28 став 1 зборовите „органот на управата надлежен за внатрешни работи на општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „надлежниот орган на општинското собрание“.

Член 5

Во член 7 став 2 зборовите „Градскиот совет“ се заменуваат со зборовите „Градското собрание на Скопје“.

Член 6

Во член 23 став 2 зборовите „советот надлежен за комунални работи на околинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „надлежниот орган на Градското собрание на Скопје“.

Член 7

Во член 33 став 2 зборовите „Народна Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Социјалистичка Република Македонија“.

Член 8

Во член 36 зборовите „Правилникот за пренос на мртвите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 55/48 и 52/57) се заменуваат со зборовите „соодветните прописи за пренос на мртвите“.

Член 9

Член 49 се брише.

Член 10

Во член 39 зборовите „Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретар за градежништво и комунални прашања“.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

183.

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 април 1965 година донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ НА ОКРУЖНИ И ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДИИ****I. Се разрешуваат:**

1. Караманди Павле, судија на Окружниот суд во Битола, — поради избирање за судија на Окружниот стопански суд во Битола, и

2. Тодоровски Леонида, судија на Окружниот стопански суд во Битола, — поради пензионирање.

II. Се избираат:

1. КАРАМАНДИ ПАВЛЕ — за судија на Окружниот стопански суд во Битола, и

2. НЕШКОВСКИ ГАВРИЛ — за судија на Окружниот суд во Тетово.

III. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17

29 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

184.

Врз основа на член 3 став 3 од Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“ бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 23. III. 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 23. III. 1965 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ**

I. Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд за води донесен на седницата на Управниот одбор на Фондот, одржана на 21 декември 1964 година.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 16

24 март 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

185.

Врз основа на член 12, став 1, алинеја 1 од Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“ бр. 37/64), Управниот одбор на Републичкиот фонд за води, на седницата од 21. XII. 1964 година, донесува

**С Т А Т У Т
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Републичкиот фонд за води (во натамошниот текст: Фондот) е основан со Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“ бр. 37/64).

Седиштето на Фондот е во Скопје.

Член 2

Фондот има печат со следната содржина: „Републички фонд за води — Скопје“.

Член 3

Фондот има својство на правно лице.

За обврските на Фондот одговара Фондот со свои средства.

За обврските на Фондот, преземени врз основа на договор или друг акт за располагање со средствата до висината на приходите предвидени со финансискиот план на Фондот за односната година, одговара Социјалистичка Република Македонија и тоа само во висината на своите приходи што се распоредени како приход на Фондот во времето кога Фондот ја презел обврската.

Член 4

Со Фондот управува управен одбор (во натамошниот текст: Одборот).

Член 5

Фондот го претставува и го застапува претседателот на Одборот.

II. СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Член 6

Средствата на Фондот се образуваат од извори утврдени во член 4 од Законот за Републичкиот фонд за води.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФОНДОТ

Член 7

Фондот обезбедува постојани средства за финансирање на работите за заштита од штетното дејство на водите предвидени со одредбите на Законот за Републичкиот фонд за води.

Член 8

Задача на Фондот е од средствата на Фондот да врши дополнително или целосно финансирање на работите за заштита од штетното дејство на водите и тоа.

1. за уредување на водни текови и порои;
2. за одржување на регулациони и одбранбени објекти на водотоци;
3. за студиски, истражувачки и проектантски работи за уредување режимот на водите.

Средствата за финансирање на работите од претходниот став се даваат без обврска на враќање.

Член 9

Од средствата на Фондот можат да се финансираат и работите од точка 1 и 2, како и проектантските работи од точка 3 на претходниот член на објекти од комунален карактер што не служат претежно за одбрана од поплави, објекти што се составен дел на мелиоративните системи, објекти што служат за непосредна заштита од штетното дејство на водите само на одделни имоти, како и објекти што можат целосно да се финансираат од кредитни или здружени средства.

Средствата за финансирање на работите од претходниот став се даваат со обврска за враќање.

Член 10

Работите на управувањето со Фондот ги врши Управниот одбор.

Член 11

Членовите на Одборот ги именува Извршниот совет на две години.

Одборот се состои од девет членови.

Член 12

Членовите на Одборот ја вршат својата должност и по истекот на рокот на нивниот мандат до именување на нов одбор.

Член 13

Мандатот на член на Одборот, именуван во случај на престанок на членството на редовно именуван член, трае до истекот на мандатите на останатите редовно именувани членови на Одборот.

Член 14

Одборот од својата средина бира претседател и негов заменик.

Заменикот на претседателот на Одборот презема функција на претседател во сите случаи кога претседателот е спречен да ја врши.

Член 15

Претседателот и останатите членови на Одборот имаат еднакви права и должности, освен правата и должностите кои со овој статут му се дадени на претседателот.

Член 16

Одборот работи само на седници.

Седниците на Одборот ги свикува претседателот по своја иницијатива или по барање на една третина од членовите на Одборот.

Седниците се свикуваат со писмена покана што го содржи и дневниот ред на седницата. Поканата се враќа на членовите на Одборот најмалку 5 дена пред денот определен за одржување на седницата.

На седницата можат да присуствуваат по покана и лица што не се членови на Одборот.

Член 17

По одделни точки од дневниот ред на седницата на Одборот, Одборот определува еден или повеќе референти од стручната служба или од членовите на Одборот.

Член 18

Одборот одлучува со заклучок.

Заклучоците на Одборот се полноважни кога на седницата се присутни повеќе од половина членови на Одборот и кога се донесени со мнозинството гласови од вкупниот број членови на Одборот.

За извршување на заклучоците се грижи Одборот.

Член 19

На седница на Одборот се води записник, кој содржи: местото и датата на одржаната седница, дневниот ред на седницата, имињата на присутните членови на Одборот како и на останатите лица кои присуствувале на седницата; заклучок по секоја точка од дневниот ред; времето на почнувањето и завршувањето на седницата.

По барање на член на Одборот во записникот се внесува неговото одвоено мислење.

Член 20

Записниците на седницата на Одборот ги води техничкиот секретар на Фондот што го определува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство во договор со претседателот на Фондот.

Записниците ги потпишуваат претседателот на Одборот и записничарот.

Записниците на седницата на Одборот се водат во поврзана книга или на одделни табаци, кои по истекот на секоја година се поврзуваат.

Член 21

Одборот на Фондот покрај работите утврдени во член 12 од Законот за Републичкиот фонд за води:

— ја спроведува политиката на употреба на средствата на Фондот во согласност со неговиот финансиски план;

— утврдува поблиски услови за давање кредити од средствата на Фондот во согласност со неговиот финансиски план;

— одлучува за преземање долгорочни обврски на товар на средствата.

Член 22

Одборот ги има овие права и должности:

1. на основачот да му поднесува извештај за својата работа и работата на Фондот;

2. да го следи извршувањето на работите што се финансираат од средствата на Фондот;

3. од корисниците на средствата на Фондот да бара периодични извештаи за извршување на работите што се финансираат од средствата на Фондот.

V. РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ

Член 23

Утврдувањето и расподелбата на приходите на Фондот се врши со финансискиот план.

Финансискиот план на Фондот се донесува за една календарска година и важи за годината за која се донесува.

Приходите на Фондот се утврдуваат по видови, а се распределуваат по намени и износи.

Член 24

Нацртот на финансискиот план го изготвува стручната служба на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство врз основа на предлози за обезбедување средства што ги доставуваат заинтересираните општествено-политички заедници и работни организации за изградба на објекти што се финансираат од средствата на Фондот.

Корисниците на средствата од претходниот став, заедно со предлогот за обезбедување средства, доставуваат и документација, од која се гледа за каков објект се работи, износот на средствата потребен за неговата изградба, дали во изградбата ќе учествува со сопствени средства и во кој износ, а ако се работи за објекти од член 5 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за води, условите под кои кредитот ќе се враќа, како и други податоци од член 7 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за води.

Член 25

Органот од претходниот член, врз основа на предлозите и барањата на општествено-политичките заедници и работните организации, составува нацрт на годишен финансиски план. Заедно со нацртот на финансискиот план на Управниот одбор му се доставуваат сите предлози и барања од заинте-

ресираните независно од тоа дали тие се земени предвид при изготвувањето на нацртот на планот.

Член 26

Управниот одбор на Фондот одлучува за доделување средства одобрени со финансискиот план со одделен заклучок.

Член 27

Заклучокот од претходниот член се доставува на корисникот на средствата заедно со покана за склучување на договор. Во поканата се определува рокот во кој корисникот е должен да се јави за склучување на договорот или да го извести Одборот дека доделените средства не сака да ги користи.

Член 28

Договорот за користење на доделените средства од Фондот, склучен помеѓу Фондот и корисникот на средствата, ги содржи следните елементи:

— опис на задачата (назив и локација на објектот);

— опис на видовите на работите (извод од проектот) со рокови за нивното отпочнување и завршување;

— износот на средствата нужен за извршување на задачата и тоа: по видови на потрошувачката, по тримесечја, по техничка структура на построшувачката (градежни објекти, опрема, садиници, студии и истражувања, откупи и отштети);

— обврски на корисникот на средствата во поглед на поднесување извештаи на Фондот;

— обврски на Фондот за обезбедување средства за извршување на договорената задача;

— рокови во кои ќе се врши исплатата на средствата;

— документација врз основа на која корисникот на средствата ќе бара исплата на средствата;

— казни за неизвршување на договорот.

Член 29

Надзор над извршувањето на договорот го врши Управниот одбор на Фондот преку стручната служба на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство или друга стручна служба што ќе ја определи Одборот.

Член 30

По истекот на годината за која е донесен финансискиот план се составува завршна сметка за извршувањето на финансискиот план.

Член 31

Завршната сметка Одборот ја донесува најдоцна триесет дена по истекот на годината за која е донесен финансискиот план.

Член 32

Одборот на Фондот е должен да им овозможи на сите заинтересирани органи, организации и граѓани увид во работата на Фондот, финансискиот план и завршната сметка на Фондот, на начин што ќе го утврди Одборот.

Член 33

Стручните и административните работи на Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Член 34

Расходите за административните и стручните работи на Фондот се исплатуваат од средствата на Фондот.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Овој статут влегува во сила со денот на потврдувањето од Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

186.

Врз основа на член 37 став 1 точка 1 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр 22/62), а согласно член 94 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64) и член 83 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр 10/65), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СРМ, на својата седница одржана на 20-IV-1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ

I

Во Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање и за висината на заштитниот додаток на пензиите од 9. II. 1965 година во точката III запишката по зборот „пензија“ и зборовите: „според пензискиот стаж по претходната точка и другите услови предвидени со посебни прописи по следнава табела“ се заменуваат со зборовите: „и изнесува“

Се додава нов став кој гласи:

„Износот на семејната пензија заедно со заштитниот додаток не може да изнесува повеќе од износот на пензијата заедно со заштитниот додаток која би му припаднала на умрениот осигуреник односно уживател на пензија“.

II

Се додава нова точка IV која гласи:

„Висината на заштитниот додаток на инвалидските пензии се утврдува од разликата помеѓу износот на пензијата заедно со инвалидскиот додаток кој што припаѓа по Законот и граничниот износ од точка I на оваа одлука и изнесува:

1) 100% од наведената разлика

— за инвалидите на трудот од I категорија на инвалидност;

— за уживателите на инвалидска пензија — инвалиди на трудот од II и III категорија на инвалидност, кои во часот на настапувањето на инвалидност имаат 60 години на живот (мажи) односно 55 години на живот (жени);

— за уживателите на инвалидска пензија — инвалиди на трудот од II и III категорија на инвалидност од член 54 точ. 4 до 6 од Основниот закон за инвалидското осигурување, без оглед на годините на живот;

— за уживателите на инвалидска пензија определена поради инвалидност предизвикана од несреќа на работа или професионално заболување, без оглед на категоријата на инвалидност и годините на животот.

2) За уживателите на инвалидска пензија од II и III категорија на инвалидност кај кои инвалидност настапила пред 60 години на живот (мажи) односно 55 години на живот (жени) — висината на заштитниот додаток се определува во проценти од наведената разлика и изнесува:

— 90% од разликата ако вкупниот пензиски стаж изнесува најмалку три четвртини од работниот век;

— 80% од разликата — ако вкупниот пензиски стаж изнесува помалку од три четвртини од работниот век.

Уживателите на инвалидска пензија, наведени во претходниот став под 2), кога навршат 60 години на живот (мажи) односно 55 години на живот (жени) — заштитниот додаток припаѓа во висина 100% од наведената разлика.

III

Досегашната точка IV станува нова точка V.

IV

Републичкиот завод за социјално осигурување ќе утврди пречистен текст на Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање и за висината на заштитниот додаток на пензиите.

V

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година

Бр. 02-1192/1

20 април 1965 година

Скопје

Директор,

Душко Гоговски, с. р.

Потпретседател,

Доне Илиевски, с. р.

187.

Врз основа на член 21 став 1 точка 3 и член 95 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), а во врска со член 212 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/63), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија на својата седница одржана на 20 април 1965 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА РЕЖИСКИОТ ДОДАТОК НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИНТЕ ЗА 1965 ГОДИНА

I

На Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје за трошоците на службата за преведување на пензиите и инвалиднините во 1965 година му припаѓа режиски додаток и тоа:

а) 2.080.— динари по уживател на инвалидска пензија,

б) 1.095.— динари по уживател на инвалиднина и туѓа неѓа,

в) 1.901 — динар по уживател на старосна пензија и

г) 2.236.— динари по уживател на семејна пензија.

II

Режискиот додаток се обезбедува од реализираниот основен придонес за инвалидското осигурување и пензиското осигурување.

III

Републичкиот завод за социјално осигурување со одделно упатство ќе го регулира начинот и сроковите за пресметување и обезбедување средства за преведувањето на пензионерите.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-1193/1

20 април 1965 година

Скопје

Директор,
Душко Ѓорѓиев, с. р.

Потпретседател,
Доне Илиевски, с. р

188.

Врз основа на член 53 точка 3, член 76 и член 77 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на НРМ“ бр. 14/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 39/63), Собранието на Републиката заедница за здравствено осигурување на земјоделците на СР Македонија на својата седница одржана на 28 април 1965 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО
ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО 1965 ГОДИНА**

I

Под ризици за кои се обезбедуваат надоместоци од фондот за задолжително здравствено реосигурување, во смисла на оваа одлука, се сметаат:

а) поголеми трошоци за стационарно лекување од болестите ТБЦ и малигни тумори,

б) поголеми трошоци за стационарно лекување од душевни болести,

в) поголеми трошоци за стационарно лекување за деца до 3 годишна возраст.

II

Како реосигурен случај, според оваа одлука, се смета секој ден на стационарното лекување над републичкиот просек.

III

Надоместокот се врши за секој ден на стационарното лекување над републичкиот просек во висина на стварните трошоци на фондот на заедницата.

IV

Надоместокот определен по точка III од оваа одлука се зголемува за процентот за кој приходите од основниот придонес за здравственото осигуру-

вање кај поодделни заедници во просек по едно осигурено лице, се помали од републичкиот просек на тие приходи. Во случај кога тие приходи кај поодделни комунални заедници во просек по едно осигурено лице се поголеми од републичкиот просек, надоместокот се намалува за процентот за републичкиот просек.

V

За реосигурување се плаќаат премии. Премиите се плаќаат според тарифата на премиите за задолжително здравствено реосигурување.

VI

Приходите од придонесите на основното здравствено осигурување ќе се пресметуваат по единствена норма на основниот придонес од 12% и паушален придонес од 2.000 динари.

VII

Барањата за надоместоци од фондот за здравствено реосигурување ги поднесуваат комуналните заводи за социјално осигурување по истекот на секое календарско тримесечје.

Барањата за надоместоци се поднесуваат за секоја поодделна комунална заедница за здравствено осигурување на земјоделците.

VIII

Надоместоците од фондот за реосигурување ќе се пресметуваат на крајот на секое тримесечје, за целиот период од почетокот на годината.

IX

Поблиски упатства за начинот на спроведувањето на оваа одлука ќе донесе Републичкиот завод за социјално осигурување на СР Македонија.

X

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за спроведувањето на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 22/64).

XI

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-1271/1

28. IV. 1965 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Директор,
Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,
Јоска Магдевски, с. р

189.

Врз основа на член 53 и 76 од Законот за здравственото осигурување на земјоделците („Службен весник на НРМ“ бр. 14/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 39/63), а во врска со член 95 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за здравствено осигурување на земјоделците на СР Македонија на својата седница одржана на 28 април 1965 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА РЕЖИСКИОТ ДОДАТОК ШТО
СЕ ИЗДВОЈУВА ОД ФОНДОТ ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1965 ГОДИНА

1. На Републичкиот завод за социјално осигурување за трошоците на службата за спроведување на здравственото осигурување за 1965 година му припаѓа надомест во висина од 6,51% од реализираните премии за реосигурување за 1965 година.

2. Сваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 07-1274/1

28. IV. 1965 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Директор,
Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,
Јоска Магдевски, с. р.

190.

Врз основа на член 53 точка 5 и член 78 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 14/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 39/63), Собранието на Републиката заедница на здравствено осигурување на земјоделците на СР Македонија на својата седница одржана на 28 април 1965 година, донесе

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1965 ГОДИНА

1. Премиите за задолжителното здравствено реосигурување (во понатамошен текст: премиите за реосигурување) за ризиците на основното здравствено осигурување на земјоделците предвидени со одлуката за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување, ќе се пресметуваат и ќе се уплатуваат по стопите определени со оваа тарифа.

2. Премиите за реосигурување изнесуваат:

— за поголеми трошоци за стационарното лекување од болестите ТБЦ и малигни тумори 0,89%.

— за поголеми трошоци за стационарното лекување од душевното оболување 1,81%.

— за поголеми трошоци за стационарното лекување на деца до 3 годишна возраст 1,50%.

3. Премиите за реосигурување се пресметуваат од основицата што ја сочинува основниот придонес за здравственото осигурување, пресметан за текуштата година по единствена норма од 12% и паушален придонес од 2.000 динари.

4. Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-1272/1

28. IV. 1965 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Директор,
Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,
Јоска Магдевски, с. р.

Одласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-427/1 од 9 јануари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Алексевски Трајан, роден на 17 февруари 1931 година во село Челопек, Собрание на општината Куманово, од татко Стојчо и мајка Родна, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Милановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (169)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-503 од 12 јануари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Пановски Благоја, роден на ден 16 јануари 1933 година во село Смиловци, Титоввелешка околија, од татко Ангел и мајка Ангелина, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Анчев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (170)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6468/1 од 2 април 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Зафировски Петар, роден на ден 14 јули 1925 година во село Теово, Собрание на општината Титов Велес, од татко Стојко и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Тошевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето „Службен весник на СРМ“. (173)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6396/1 од 2 април 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петровски Димитрија, роден на ден 16 октомври 1920 година во Прилеп, од татко Илија и мајка Вета, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Печијаревски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (171)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-2486 од 3 февруари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Мачковски Васил, роден на ден 5. X. 1939 година во с. Брајчино, Општинско собрание Ресен, од татко Спиро и мајка Бојана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи

Диневски.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (189)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Колевски Василев Ѓорѓи од Скопје, ул. „Ав-токоманда“, зграда 63/9, поднесе тужба за утврдување на бракот против тужената Колевска Михајлова Крста, родена Филипова, сега со место на пребивалиште во Чехословачка, со непозната адреса.

Се повикува тужената Колевска Михајлова Крста, родена Филипова, во рок од 30 (триесет) дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично во судот. Во противен случај ќе ѝ биде определен старател, согласно член 46 од Законот за старателство, кој на расправата по спорот ќе ја застапува.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 141/65.
(162)

Ѓорѓи Стојков Чичовски од Скопје, ул. „17“ бр. 16, населба Драчево, поднесе тужба за развод на бракот против тужената Ангелина Георгиева Чичовска, родена во град Воден, Кралство Грција, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Ангелина Чичовска во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да ја соопшти на судов својата точна адреса, или да се јави во судот. Во противен случај на тужената ќе ѝ биде определен старател кој на расправата по спорот за браќерсразвод ќе ја застапува.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 249/65.
(172)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение основно училиште през 1943/44 година на име Савески Павлев Тодор од село Кошино, Прилепско.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 164/65.
(167)

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение основно училиште през учебната 30/31 година на име Мара Стојаноска од село Чепигово, Прилепско.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 128/65.
(168)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 26. XII. 1964 година на страна 207 под реден број 2 е запишано следното: Угостителскиот дуќан „Лисец“ од Пробиштип, рудничка населба, е ставен во редовна ликвидација.

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Александар Милков, претседател, Тодор Кралев, член, и Јаким Заовски, член.

Угостителскиот дуќан во редовна ликвидација ќе го потпишува Александар Милков, претседател на ликвидационата комисија.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Советот за стопанство на Собранието на општината Пробиштип број 01-3088/1 од 19. XI. 1964 година и решението бр. 04-3088/2 од 19. XI. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 167/64.
(441)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 27. XI. 1964 година на страна 229, реден број 12 е запишано следното: Рудникот „Македонија азбест“ од Богословец, Св. Николе, е ставен во редовна ликвидација.

Ликвидационата комисија ја сочинуваат следните лица: Велко Стојчев, претседател на комисијата, Димче Костов, Крум Стефанов, Ванчо Бетовски и Велин Јакимовски, членови.

За ликвидатор на рудникот е назначен Велин Јакимовски.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Св. Николе број 01-3341 од 26. XII. 1964 година со кое рудникот е ставен во редовна ликвидација, решение бр. 05-3341/2 од 24. XI. 1964 година на Собранието на општината Св. Николе со кое се именува ликвидациона комисија и решение бр. 1 од 27. XI. 1964 година на Советот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе со кое е назначен ликвидаторот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 158/64.
(442)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задружните организации на ден 15. IX. 1964 година на страна 75, реден број 8 е запишано следното: Земјоделската задруга „Карпош“ од село Ново Коњарино, Струмичко, од 1. VI. 1964 година е ставена во ликвидација.

За ликвидатор на Ликвидационата комисија е назначен Мито Стојанов Гогов.

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Сандо Андоновски, претседател, Бошко Божинов, член и Благој Карастоев.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението на Советот за стопанство на Собранието на општината Ново Село број 04-1-2866/1 од 1. VI. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 79/64.
(443)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Собранието на општината Тетово број 06-362 од 23. I. 1965 година запишана е во регистарот на здравствените установи, рег. број 1, страна 1, установата под назив: **Општа болница во Тетово**. Предмет на работењето на болницата е: испитување и лекување на амбулантски и стационарни болни.

Болницата е основана со решението на Народниот одбор на Тетовска околија број 1802 од 26. III. 1956 година.

Орган надлежен за работите и задачите на болницата е: Собранието на општината Тетово — Совет за народно здравје и социјална заштита.

Болницата ќе ја потпишува Борче Герасимовски.

Бр. 06-362/1 од Собранието на општината Тетово. (375)

Врз основа на решението на Собранието на општината Тетово бр. 06-78/1 од 16. II. 1965 година запишана е во регистарот на здравствените установи, рег. број 2, страна 1, установата под назив: **Здравствен дом во Тетово**. Предмет на работењето на Здравствениот дом е: спречување и сузбивање на акутните и хронични заразни заболувања.

Здравствениот дом е основан со решението на Народниот одбор на општината Тетово број 06-78/1 од 23. V. 1956 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Здравствениот дом е Собранието на општината Тетово — Совет за народно здравје и социјална заштита.

Здравствениот дом ќе го потпишува Ирфан Каметнику.

Бр. 06-78/1 од Собранието на општината Тетово. (376)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. XII. 1963 година, рег. бр. 230/55, книга I, е запишан под фирма: Општа занаетчиска набавно-продажна задруга „Пелистер“ од Битола — Склад во Битола. Предмет на работењето на складот е: складирање и продажба на сите стоки што се опфатени со предметот на работата на основачот.

Складот е основан од Општата набавно-продажна задруга „Пелистер“ Битола, а согласно со одобрението на Собранието на општината Битола бр. 3-4095/1 од 31. VII. 1963 година.

Раководител на складот е Алеко Петровски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 386/63. (386)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. XI. 1963 година, рег. бр. 8/55, книга II, е запишано под фирма: Земјоделска задруга „Симо

Тренков“ од село Пуста Река — Бифе во село Пуста Река, Битолска околија. Предмет на работењето на бифето е: продажба — крчмење на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Бифето е основано од Земјоделската задруга „Симо Тренков“ од село Пуста Река.

Раководител на бифето е Јанески Ацко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 366/63. (397)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. VI. 1963 година, рег. бр. 30/56, книга III, е запишана под фирма: Деловна единица — Киоск број 1 во Охрид на Претпријатието — хотел „Палас“ од Охрид. Предмет на работењето на деловната единица е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и производи од скара.

Деловната единица е основана од Претпријатието — хотел „Палас“ — Охрид.

Раководител на деловната единица е Поповски Алексо, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 220/63. (400)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. VI. 1963 година, рег. бр. 30/56, книга III, е запишана под фирма: Деловна единица — Киоск број 2 во Охрид на Претпријатието — хотел „Палас“ од Охрид. Предмет на работењето на деловната единица е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и производи од скара.

Деловната единица е основана од Претпријатието — хотел „Палас“ од Охрид.

Раководител на деловната единица е Марковски Цветко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 221/63. (401)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. VI. 1963 година, рег. бр. 30/56, книга III, е запишана под фирма: Деловна единица — Киоск број 3 во Охрид на Претпријатието — хотел „Палас“ од Охрид. Предмет на работењето на деловната единица е: продажба на сладолед

Деловната единица е основана од Претпријатието — хотел „Палас“ од Охрид.

Раководител на деловната единица е Цветковски Ѓорѓи, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 222/63. (402)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. VI. 1963 година, рег. бр. 30/56, книга III, е запишана под фирма: Деловна единица — Киоск број 4 во Охрид на Претпријатието — хотел „Палас“ од

Охрид. Предмет на работењето на деловната единица е: продажба на сладолед.

Деловната единица е основана од Претпријатието — хотел „Палас“ од Охрид.

Раководител на деловната единица е Ружди Лога, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 223/63. (403)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. VIII. 1963 година, рег. број 123/55, книга III, е запишана под фирма: Продавница — графика во Охрид на Претпријатието „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на судски, таксени и поштенски марки, цигари, кибрит, поштенски вредносници, обрасци за претпријатија и устаклови и разгледници.

Продавницата е основана од Претпријатието „Прилеп“ од Прилеп.

Раководител на продавницата е Јузменска Петрана, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 285/63. (404)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. IX. 1963 година, рег. број 114/55, книга III, е запишана под фирма: Продавница број 5 во Охрид на Претпријатието „Витамин“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: промет со овошје и зеленчук и преработки на овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од Претпријатието „Витамин“ од Охрид.

Раководител на продавницата е Илија Филипов, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 301/63. (408)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. X. 1963 година, рег. број 16/63, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Охрид на Комбинатот „Водно“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: промет со чевли и гумени производи.

Продавницата е основана од Комбинатот „Водно“ — Скопје.

Раководител на продавницата е Мешков Славе, ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 356/63. (410)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. X. 1963 година, рег. број 12/63, книга II, е запишана под фирма: Заедница на одморалишта „Преспанско Езеро“ во Претор. Предмет на работењето на заедницата е: да работи за создавање навика и

љубов кај трудбениците за рационално и помасовно користење на годишниот одмор; исто така и омасовување на заедницата на одморалиштата со нови членови од разни стопански организации и установи; самостојно или со помош на стопански организации, синдикални подружници и установи да работи на создавање нови капацитети за одмор во заедницата; заедницата на одморалиштата ќе врши угостителски услуги на своите членови од затворен тип; води сметка за поверените објекти, опремата, како и се грижи за нивното одржување. Заедницата е основана од Градската чистота — Скопје, Шекерната фабрика — Битола, Фабриката за фрижидери — Битола, Тутуновиот комбинат — Прилеп, „Црни Бор“ — Прилеп, Црвен крст — Битола, ЖТП — Скопје и Комуналната банка — Битола.

Заедницата ќе ја потпишува управникот Спасо Томулески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 332/63. (421)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. IX. 1963 година, рег. број 4/57, книга III, е запишана под фирма: Продавница број 2, со седиште во Струга на Земјоделската задруга „Победа“ од село Волино, Охридско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на овошје, зеленчук и преработки, јајца, млечни производи, месни преработки, деликатесни производи, производи на база шеќер, какао, како и алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Продавницата е основана од 33 „Победа“ од село Волино, а согласно со одобрението на Собранието на општината Струга бр. 07-6266/1 од 3. IX. 1963 година.

Раководител на продавницата е Јане Лазаревски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 310/63. (426)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13. I. 1964 година, рег. број 1/64, книга II, е запишан под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан „Прогрес“ — Струга. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на сите видови чевли, како и други дејности од преработка на кожа и кожна галантерија.

Дуќанот ќе го потпишува в. д. раководителот Балаковски Тоди.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 10/64. (428)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 55, страна 161, е запишана под фирма: Претпријатие за фотооптички услуги и трговија „Фотоцитар“ од Скопје — Продавница на мало во Скопје, улица „Гуро Салај“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на фотооптички апарати, материјали и прибор, гео-

детски и мерни инструменти и апарати, лабораториски апарати, прибор и хемикалии, хемиско-технички апарати и прибор, медицински апарати и прибор, апарати, инструменти, ситен прибор, хемикалии за забарство и комисиона продажба на фото апарати и материјали.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Фотоцентр“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје бр. 04-589 од 13. I. 1964 година.

Раководител на продавницата е Кипријановски Љубомир.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 150/64. (459)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 288, страна 741 е запишано следното. Досегашниот в. д. директор на Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје, Ковачевски Здравко, со решението на Општинското собрание број 234 од 28. XII. 1963 година е назначен за директор и како таков во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Тасевски Милан, шеф на сметководството, инженер Ковачевски Здравко, технички раководител, Цветковски Киро, книговодител на погонското книговодство, и Пендев Миланов Гојко, директор на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 24. I. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 43/64. (178)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 174, страна 467 е запишано следното. На досегашниот потписник на Угостителското претпријатие „Кожуф“ — Гевгелија, Ванчо Дучков, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението на Собранието на општината Гевгелија број 03-5091/2 од 14. XI. 1963 година.

За в. д. директор на претпријатието е назначен со решението на Општинското собрание Гевгелија, број 03-5091 од 14. XI. 1963 година Михаил Петков. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 20. I. 1964 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 31/64. (184)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 416, страна 409, книга II е запишано следното: Костов Калчо, досегашен директор на Претпријатието за унапредување со хидромелиоративниот систем на подрачјето на општината Богданци „Људа Мара“ од село Богданци, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Општинското собрание Богданци бр. 6828/1 од 26. XII. 1963 година Пеев К. Горѓи, инженер шумар, а за шеф на сметководството Пачаразлиева Марија. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат сметано од 30. I. 1964 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 50/64. (185)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 351, страна 929 е запишано следното: Со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-4016 од 15. IV. 1963 година се симнува принудната управа на Претпријатието за аутомобилски гуми „Ауто гума“ — Скопје.

На досегашниот принуден управник Атанас Стојановски му престанува правото за потпишување како таков, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје бр. 01-7624 од 15. IV. 1964 година е назначен за в. д. директор и како таков ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието со старите регистрирани потписници и тоа: Атанасовски Димче Славе, секретар, Ѓуровски Сиљан Петко, технички раководител, и Бузацик Саво Златко, шеф на сметководството, сметано од 28. I. 1964 година.

Со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 01-8816 од 24. XII. 1963 година Атанас Стојановски е назначен за директор и како таков во иднина ќе го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 48/64. (190)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 205, страна 625 е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Фабриката за крупна кожа — Куманово Домузлиски Величков Димчо, директор, фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето и новоназначените потписници: Крстевски Насков Трајко, финансов директор, и Пешевски Благоја Јован, шеф на сметководството, сметано од 24. I. 1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 42/64. (208)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 388, страна 195 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Шумското стопанство „Бор“ — Кавадарци, бидејќи со решението на Собранието на општината Кавадарци број 03-8430 од 20. XII. 1963 година е споено со Дрвниот комбинат — Кавадарци во новоформираниот Шумско-индустриски комбинат „Страшо Пинџур“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 77/64. (210)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 291, страна 849 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Дрвниот комбинат Кавадарци, бидејќи со решението на Општинското собрание — Кавадарци број 03-8430 од 20.XI.1963 година е споен со Шумското стопанство „Бор“ — Кавадарци во новоформиранити Шумски индустриски комбинат „Страшо Пинџур“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 78/64. (211)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 424, страна 487, книга II е запишано следното: Падиков Б. Киро, досегашен в. д. директор на Занаецкиското електро метално претпријатие „Црвена ѕвезда“ — Кавадарци со решението на Општинското собрание — Кавадарци број 01-8111 од 3.X.1963 година е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Општинското собрание — Кавадарци број 01-8114 од 3.X.1964 година Милков Димов Илија. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Митревски Стојанов Атанас, книговодител, и Лалков Блазов Панче, претседател на работничкиот совет, сметано од 14.I.1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 83/64. (212)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 761, страна 409, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Скопје, улица „Партизанска“ бр. 5, на Индустриската конфекција на алишта „Модна облачила“ — Љубљана, согласно со одлуката на работничкиот совет од 19.XII.1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 39/64. (215)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 541, страна 1593 е запишано следното: Александар Миланов Ацевски, досегашен в. д. раководител на Работничкиот ресторан во Скопје на Фабриката за синтетични текстилни влакна и производи од ацетилен во изградба „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. раководител на работничкиот ресторан е назначен Србиновски Александар Михајло и за книговодител Стојановски Јован. Тие фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 14.II.1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 82/64. (216)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 725, страна 127, книга III е запишано следното: Согласно со одлуката на Собранието на Осигурителниот завод за подрачјето на општините од Скопска околина — Скопје донесена на IV редовна седница одржана на 18.XI.1963 година и решението на Општинското собрание на општината Кале — Скопје број 210 од 22.XI.1963 година со кое се потврдува Одлуката, фирмата на заводот се менува и во иднина ќе гласи: Осигурителен завод — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 59/64. (217)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 457, страна 1208 е запишано следното: Досегашните потписници на Занаецкиското метално претпријатие „Илинден“ од Скопје и тоа: Димитрије Туник, директор, и Раде Костовски, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Општината Кале — Скопје број 211 од 22.XI.1963 година Јаневски Киро. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Димитрије Туник, технички директор, и стариот регистриран потписник Јордан Сековски, шеф на сметководството, сметано од 14.II.1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 84/64. (218)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 101, страна 285 е запишано следното. На досегашниот потписник на Претпријатието ППТ сообраќај — Скопје, Најдов Ј. Ангел, началник на техничкото одделение, му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на претпријатието е назначен Николовски Аврамов Трајко. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Цидров Р. Страхил, началник на овластението, Георгиевски Д. Душан, началник на стопанското одделение, Наумовски П. Светолик, директор, и Кушитасева Лепосава, шеф на книговодството, сметано од 12.II.1964 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 71/64. (220)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 702 страна 1157, книга II, е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Молеро-фарбарската задруга „Ристо Равановски“ — Скопје, бидејќи со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 228 од 24.XII.1963 година прерасна во Молеро-фарбарско претпријатие „Ристо Равановски“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 80/64. (221)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 55, страна 185 е запишано следното: Диме Јованов Димевски, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Лазо Филиповски Лавски“ од село Сирково, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Илиќ Петров Жика, комерцијалист. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Темелковски Панов Бошко, управник, и Јакимов Ангелов Иван, комерцијалист, сметано од 21. XII. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 791/63. (223)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 154, страна 405 е запишано следното: Пауновски Сандре, досегашен потписник на Услужно производителната кондурациска задруга „Мишка“ — Тетово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на задругата е назначен Видановиќ Живоин, шеф на сметководството. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новиот потписник Зафировски Драгољуб, книговодител, и стариот регистриран потписник Александар Петровски, в. д. директор, сметано од 8. II. 1964 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 66/64. (229)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 285, страна 831 е запишано следното: На досегашниот потписник на Хидро-електричната централа „Лукар“ од село Конопиште, Ило Ристов Лазов, благајник, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на централата е назначен Димо Гичов Ашаданов, електричар. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Митре Јованов Јанакиев, директор, сметано од 17. II. 1964 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 87/64. (255)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 562, страна 159, книга II е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-6722 од 31. X. 1963 година дејноста на Претпријатието за промет со жито и преработки од жито на големо „Жито-Македонија“ — Скопје во иднина се проширува и со: откуп и продажба на кикирики.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 26/64. (258)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 755, страна 361, книга III е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 8882 од 4. V. 1963 год. Претпријатието за промет со градежни, железарски и електроматеријали „Јасен“ — Скопје е ставено под присилна управа и за присилна управник е назначен Саве Гацовски, директор на Градежното претпријатие „Гранит“ — Скопје. Тој претпријатието под присилна управа ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 18. II. 1964 година.

На досегашниот потписник Симо Кировски, в. д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 89/64. (259)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 797, страна 695 е запишано следното: Со одлуката на Извршниот совет на СРМ — Скопје број 09-4477/1 од 25. XII. 1963 година е одобрено конституирањето на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 96/64. (261)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 23, страна 77 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Претпријатието за превоз на стоки „Трудбеник“ — Скопје и тоа Петревски Петар, шеф на сметководството, и Панев Стојан, в. д. директор, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и Букчев Ѓорѓи, возач во претпријатието, сметано од 19. II. 1964 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 93/64. (262)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 692, страна 1093, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Заедницата на железничките претпријатија — Скопје, бидејќи со решението на Извршниот совет Скопје број 09-4176/1 од 21. X. 1963 година престана со работа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 85/64. (264)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 490, страна 1376 е запишано следното: Решението на овој суд Фи бр. 2413/56 од 5. I. 1957 година по однос на фирмата на Рудници и железара „Скопје“ — Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 27/64. (265)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 111, страна 307 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-427 од 20. I. 1964 година досегашната дејност на Книгоиздателството за уметничка литература „Кочо Рацин“ — Скопје и тоа: издавање на целокупна македонска литература, литература на Југословенски и светски класици, продажба на сопствени изданија и изданија на други весникарски и издавачки претпријатија, продажба на мало и големо на канцелариски материјали и прибор, учила, школски прибор, музички инструменти и нивни прибор, радиоелектроакустични апарати и уреди во иднина се проширува и со: продажба на фотографски и оптички апарати, инструменти и нивни прибор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фибр. 88/64. (280)

КОНКУРСИ

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ — ВОРЧЕ“ — МАЦАРИ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за следниве работни места:

2 наставника по географија

1 наставник по историја

1 наставник по физика

1 наставник по математика

Кандидатите треба да имаат завршено ВПШ-ПА или факултет.

Конкурсот трае до 10-VI-1965 година (543)

КОМИСИЈАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО ОХРИД

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за работното место Директор на Медицинскиот центар во Охрид

УСЛОВИ: лекар-специјалист со над три години практика.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи на Медицинскиот центар.

Молбите со документите за стручната квалификација, за движењето во службата и куса биографија, таксирани со 50 дин. таксени марки, се доставуваат до Медицинскиот центар — за комисијата.

Конкурсот трае до 15. VI. 1965 година. (542)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ГЕВГЕЛИЈА, ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

1. Директор на Заводот за запослување

Услови: Кандидатите треба да имаат завршено правен или економски факултет со најмалку две години работно искуство.

Плата по Законот за јавните службеници, а по донесување на правилници, по правилникот на Заводот.

Молбите со потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници и куса биографија да се достават до Конкурсната комисија при Заводот за запослување — Гевгелија.

Конкурсот трае до 15. VI. 1965 година. (544)

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕНОТ 21 И 33 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ, КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КРИВА ПАЛАНКА

р а с п и ш у в а

В Т О Р К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во органите на управата:

1. Секретар на Собранието — — — 1
2. Началник на Одделението за општа управа — — — — — 1
3. Началник на Одделението за општествени служби — — — — — 1
4. Началник на Одделението за стопанство 1
5. Началник на Одделението за финансии 1
6. Началник на Одделението за народна одбрана — — — — — 1
7. Судија за прекршоци — — — — — 1
8. Шеф на Катастарски уред — — — 1
9. Пазаришен инспектор — — — — — 1
10. Референт за подготовка на седници — 1
11. Референт за управно-правни работи, молби и поплаки — — — — — 1
12. Референт за општо-управни работи — 1
13. Референт за просвета — — — — — 1
14. Референт за комунални работи — — 1
15. Референт за индустрија и рударство — 1
16. Референт за трговија, угостителство, туризам, занаетчиство и сообраќај — — 1
17. Референти за општо-народни имоти — 2

У с л о в и:

За работните места под точка „1“, „2“ и „3“, — завршено правен факултет и 5 години практика на соодветни работни места;

За работните места под точка „6“, „7“ и „11“, — завршено правен факултет;

За работните места под точка „4“ и „5“, — завршено економски факултет и 5 години практика на соодветни работни места;

За работното место под точка „8“, — завршено виша стручна спрема и 3 години практика на соодветни работни места;

За работните места под точките „9“ и „12“, — завршено виша управна школа;

За работното место под точка „10“, — завршено виша управна школа и 2 години практика на соодветни работни места;

За работното место под точка „13“, — завршено виша педагошка школа, со претходно завршена учителска;

За работното место под точка „14“, — завршено технички факултет — градежен оддел;

За работните места под точките „15“ и „16“, — завршено виша економска школа;

За работните места под точка „17“, — завршено или стекнато виша стручна спрема.

Кандидатите што конкурираат кон молбите таксирани со 50 динари таксена марка треба да ги приложат и сите документи по чл. 31 од ЗЈС, како и документите за школска спрема и работен стаж и кратки биографски податоци за досегашната работа. Молбите со потребните документи да се достават до Собранието на општината Крива Паланка — Комисија за службенички работи, до 15. VI. 1965 година.

Кандидатите што конкурираат а се наоѓаат во работен однос, кон молбата треба да приложат и согласност од установата, дека ќе бидат ослободени од работа, во случај на прием во служба по овој конкурс.

До колку пријавите бидат непотполни или ќе стигнат по заклучување на конкурсот, нема да се земаат во разгледување.

Плата во вид на аванс ќе се распределува според Законот за јавните службеници, а положајна според Одлуката на Собранието на општината Крива Паланка. (546)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

- I. За еден наставник (во сите звања) за предметот ВИНАРСТВО;
- II. За по еден доцент или вонреден професор за следните предмети:
 - а) Генетика
 - б) Уредување на шумите и
 - в) Дендрологија.
- III. За еден предавач за предметот Метеорологија со климатологија.
- IV. За преизбор на доцент за предметот Уредување на порои со борба против ерозija.

V. За преизбор на асистент за предметот Генетика.

Кандидатите што се пријавуваат за наставници треба да ги исполнат условите од член 170, 171 и 173 од Законот за високото школство на СРМ.

Рок за пријавување е 60 дена по објавувањето на конкурсот, а во колку местата не се пополнат во определениот рок конкурсот се продолжува до нивното пополнување.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Кон пријавата кандидатите треба да приложат: диплома и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите јавни службеници поднесуваат извод од службеничкиот лист.

Покрај пријавата треба да се достави куса биографија од установата каде што е на служба дека може да се пријави на конкурсот, список на научните и стручните трудови и по еден примерок од самите трудови. (545)

СОДРЖИНА

	Стр.
179. Указ за прогласување на Законот за републичката управа — — — — —	441
Закон за републичката управа — — — — —	441
180. Указ за прогласување на Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет — — — — —	449
Закон за организацијата и работењето на Извршниот совет — — — — —	449
181. Указ за прогласување на Законот за републичките органи на управата — — — — —	453
Закон за републичките органи на управата — — — — —	453
182. Указ за прогласување на Законот за измени и дополнувања на Законот за гробиштата — — — — —	458
Закон за измени и дополнувања на Законот за гробиштата — — — — —	458
183. Одлука за разрешување и избирање на окружни и окружни стопански судии — — — — —	459
184. Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот фонд за води — — — — —	459
185. Статут на Републичкиот фонд за води — — — — —	459
186. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање и за висината на заштитниот додаток на пензиите — — — — —	462
187. Одлука за висината на режискиот додаток на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје за преведување на пензиите и инвалиднините за 1965 година — — — — —	462
188. Одлука за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците во 1965 година — — — — —	463
189. Одлука за висината на режискиот додаток што се издвојува од Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците за 1965 година — — — — —	464
190. Тарифа на премиите за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците за 1965 година — — — — —	464